



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 7 а.

БЕЛГ.

БРОЈ 53

ГОД. XLIII

715.

- во милиони динари

Врз основа на член 11 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот -од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85 и 31/87) и член 31 став 2 точка 2 од Статутот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/86), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на 8. седница од 21 јули 1987 година, донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1987 ГОДИНА

1. Во Одлуката за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/87 и 20/87) точка 1 се менува и гласи:

„Височината на годишната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1987 година (во натамошниот текст: Фондот) се утврдува во износ, и тоа:

- во милиони динари -

РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ	Од тоа		
	Вкупно	со здружување на труд и средства	задолжителен заем
1			
- СР Босна и Херцеговина	76.011,3	41.950,6	34.060,7
- СР Македонија	28.580,8	15.773,7	12.807,1
- СР Словенија	94.866,7	52.356,9	42.509,8
- СР Србија	165.909,4	131.466,5	34.442,9
- СР Србија надвор од териториите на С АП	104.833,6	83.070,0	21.763,6
- САП Војводина	54.265,8	43.000,3	11.265,5
- САП Косово	6.810,0	5.396,2	1.413,8
- СР Хрватска	118.942,2	65.644,1	53.298,1
- СР Црна Гора	9.686,4	5.346,0	4.340,4
ВКУПНО:	493.996,8	312.537,8	181.459,0"

2. Точка 2 се менува и гласи:

„Месечните аконтации на средствата на Фондот од точка 1 на оваа одлука се утврдуваат во следните износи:

1990

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fax 51

2

Година за рекламација 15 дена. - Редакција
Улица Јована Ристика бр. 1. Помт. факс 226. -
Телефони: Централна 650-135; Уредничкиот
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс
П756

РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ	Вкупно	Од тоа	
		со здружување на труд и средства	задолжителен заем
1			
- СР Босна и Херцеговина	6.334,3	3.495,9	2.838,4
- СР Македонија	2.381,7	1.314,5	1.067,2
- СР Словенија	7.905,6	4.363,1	3.542,5
- СР Србија	13.825,8	10.955,6	2.870,2
- СР Србија надвор од териториите на С АП	8.736,1	6.922,5	1.813,6
- САП Војводина	4.522,2	3.583,4	938,8
- САП Косово	567,5	449,7	117,8
- СР Хрватска	9.911,8	5.470,3	4.441,5
- СР Црна Гора	807,2	445,5	361,7
ВКУПНО:	41.166,4	26.044,9	15.121,5"

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02 Бр. 341/4-87
21 јули 1987 година
Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Претседател на Собранието на Фондот,
Горѓе Јанковиќ, с. р.

716,

Врз основа на член 223 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 36/86), на предлог од сојузниот секретар за финансии, по претходно прибавеното мислење на претседателот на Сојузниот комитет за туризам, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ НАСЕЛБИ, НАУТИЧКИ ЦЕНТРИ, МАРИНИ И МОТЕЛИ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОТВОРААТ СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ

1. Во Одлуката за определување на туристички населби, наутички центри, марини и мотели на магистралните патишта во кои можат да се отвораат слободни царински продавници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/86, 21/87 и 31/87) во точка 1 во одделот: „Во СР Босна и Херцеговина“ по редниот број 29 се додаваат ред. бр. кои гласат:
30. „Лиштица“ - Лиштица
31. „Посушје“ - Посушје.
Во одделот „Во СР Црна Гора“ по редниот број 18 се додаваат ред. бр. кои гласат:
19. „Котор“ - Котор

20. „Топола“ - Херцег Нови
 21. „ТИБЕТ“ - Тиват
 Во одделот: „Во СР Хрватска“ под редниот број 43 зборот: „Јадран“ се заменува со зборот: „Карделево“, а под редниот број 55 зборот: „Врсар“ се заменува со зборот: „Новиград“.

По редниот број 121 се додаваат ред. бр. кои гласат:
 „122. „Меловик“ - Матковиќ
 123. „Дрвеник“ - Дрвеник
 124. „Градац“ - Градац на море
 125. „Моренија“ - Подача
 126. „Умаг“ - Умаг
 127. „Новиград“ - Новиград (Метарски)
 128. „Савудрија“ - Умаг
 129. „Ладин Гај“ - Умаг
 130. „Канегра“ - Умаг
 131. „Пула“ - Пула
 132. „Перен“ - Пореч
 133. „Врсар“ - Врсар
 134. „Ровињ“ - Ровињ
 135. „Лаби“ - Лаби
 136. „Медвеја“ - Медвеја“.

Во одделот: „Во СР Словенија“, по редниот број 32 се додаваат ред. бр. кои гласат:
 „33. „Зрече“ - Зрече
 34. „Рогла“ - Рогла
 35. „Сежана“ - Сежана
 36. „Жалеа“ - Жален“.

Во одделот: „Во СР Србија“ по редниот број 40 се додава редниот број кој гласи:
 „41. „Ниш“ - Ниш“.

Во одделот: „Во СРП Војводина“ по редниот број 2, се додаваат ред. бр. кои гласат:

„3. „Нови Сад“ - Нови Сад
 4. „Кањижа“ - Кањижа
 5. „Апатин“ - Апатин
 6. „Нови Бечеј“ - Нови Бечеј
 7. „Вршац“ - Вршац
 8. „Панчево“ - Панчево
 9. „Бела Црква“ - Бела Црква
 10. „Кованица“ - Кованица
 И. „Приписан Венац“ - Вришки Венац
 12. „Зрењанин“ - Зрењанин“.

2. Во точка 3 во одделот: „Во СР Македонија“ по редниот број 2 се додава редниот број кој гласи:

„3. „Вардар“ - Гевгелија“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 269
 23 јули 1987 година
 Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
 Јанез Земљарич, с. р.

717.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СИНДРОМОТ НА СТЕКНАТ НЕДОСТИГ НА ИМУНИТЕТ

1. Во Одлуката за мерките за заштита на населението од синдромот на стекнат недостиг на имунитет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/86) по точка 2 се додава точка 2а, која гласи:

„2а. Организациите на здружен труд во областа на здравството што се занимаваат со собирање, преработка и промет на крв и крвни деривати, се должни да вршат ла-

бораториско испитување на присуство на антитела на вирусот на сида во крвта што ја даваат дарителите на крв.“

2. Точката 4 се менува и гласи:

„4. Функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на здравството, ќе ги опреди организациите на здружен труд во областа на здравството што ќе вршат определени испитувања, ќе го пропише начинот на пријавувањето на сида и начинот на лабораториското испитување на присуство на антигела на вирусот на сида во крвта.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 271
 28 јули 1987 година
 Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
 Јанез Земљарич, с. р.

718.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), во врска со одредбата под 3 точка 1 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при снижувањето на царинската стапка, односно при определување на царинската стапка „слободно“ на увозот на опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/87), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УВОЗОТ НА ОПРЕМА ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. На увозот на опрема што се користи за пречистување на води за потребите на населението не се плаќа царина на производите од долунаведените тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:

- 84.14/11 Индустриски и лабораториски печки, неелектрични:
 Други
 Ех:
 Печка за регенерација на активен јаглен, со лрипаѓачка опрема за растресување и разбивање на слојот на јагленот
- 84.18/26 Уреди и апарати за филтрирање или пречистување; за филтрирање на отпадни или загадени води
 Ех:
 - Мешалка за хемиско кондиционирање на тиња и подготвување на варовна суспензија
 - Коморни филтер-преси со транспортер филтер-колач
 - Уреди за миене на филтерски ткаенини со пумпа со висок притисок и подвижен мост и друга помошна опрема
- 84.18/2д Уреди и апарати за филтрирање или пречистување; за филтрирање или пречистување на други течности
 Ех:
 - Пумпи за вшмукување на песок
 - Уреди за пубо филтрирање на вода
 - Уреди за бистрење на вода со постапка на подготовка и дозирање на хемикалии во водата
 - Уреди за таложник
 - Уреди за производство на озон и озонизација на водата со припаѓачки уреди за контрола на процесот.

2. Опремата од точка 1 на ова решение може да се увезува ако се користи во организациите на здружен труд за пречистување на водата за потребите на населението.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува до 30 септември 1987 година.

Е. п. бр. 270
23 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

719.

Врз основа на член 64 точка 1 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 24/86), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на примена на овластувањата од страна на овластените службени лица во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (во натамошниот текст: овластени службени лица), како и начинот на преземање други мерки и дејствија пропишани со закон и со други прописи во извршувањето на службените задачи и работи од надлежност на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (во натамошниот текст: Сојузниот секретаријат).

Член 2

Овластените службени лица ги применуваат овластувањата и преземаат други мерки и дејствија предвидени со закон и со други прописи на начинот пропишан со овој правилник, така што службените задачи и работи да се извршуваат со најмалку штетни последици за граѓаните, државните органи, организациите на здружен труд и другите организации и заедници и за нивните права.

Член 3

Овластените службени лица се должни во вршењето на службените задачи и работи од надлежноста на Сојузниот секретаријат да ги штитат и чуваат животите на луѓето и сигурноста на имотот.

Овластените службени лица се должни во вршењето на службените задачи и работи спрема работните луѓе и граѓаните да постапуваат претпазливо, водејќи сметка да не им наплатат на нивната чест и углед, да не го повредат нивното достоинство и да не ги излагаат на непотребно вознемирување и обврски.

Во вршењето на службените задачи и работи, овластените службени лица им се обраќаат на работните луѓе, граѓаните и одговорните лица во државните органи, организациите на здружен труд и другите организации и заедници јасно и разбирливо и им ги соопштуваат причините поради кои им се обраќаат.

Член 4

Овластеното службено лице кое врши службена задача или работа во граѓанска облека е должно претходно да му соопшти на лицето на кое му се обраќа дека е работник на органот за внатрешни работи и да се легитимира.

При легитимирањето, овластеното службено лице ја задржува службената легитимација, а своето име и презиме и називот на органот на кој му припаѓа ги соопштува усно, ако лицето на кое му се обрнува тоа го бара.

Член 5

Ако сојузниот секретар за внатрешни работи (во натамошниот текст: сојузниот секретар), раководниот работник што тој ќе го овласти односно друг овластен ра-

ботник на Сојузниот секретаријат формира единица за извршување на определена службена задача или работа, со единицата раководи нејзиниот раководител.

Ако единицата за време на извршувањето на службената задача или работа остане без раководител, со единицата ќе раководи заменикот на раководителот или помошникот на раководителот односно овластено службено лице од таа единица најстаро по звање или положба.

Член 6

Овластеното службено лице нема да го примени овластувањето односно нема да преземе друга мерка или дејствие спрема лице за кое ќе утврди дека ужива имунитет, но е должно за тоа веднаш да го извести органот што издал наредба за примена на овластувањето или за преземање на друга мерка и дејствие односно непосредниот старешина и да постапи по применото упатство.

Член 7

За примената на овластувањето и за преземањето на други мерки и дејствија спрема странски државјанин, овластеното службено лице веднаш го известува сојузниот секретар за внатрешни работи (во натамошниот текст: сојузниот секретар).

Член 8

Овластеното службено лице кое ќе се затекне на местото на настанот е должно да го примени овластувањето и да преземе определени мерки и дејствија од надлежноста на друг орган за внатрешни работи и за тоа да ја известува дежурната оперативна служба на органот надлежен за извршување на таа службена задача и работа. Известувањето се врши, по правило, пред примената на овластувањето односно пред преземањето на друга мерка и дејствие.

Член 9

Овластеното службено лице што ќе се затекне на местото на настанот е должно на овластеното службено лице на надлежниот орган за внатрешни работи да му даде помош во спречувањето на извршувањето на кривичното дело кое непосредно претстои, во обезбедувањето траги за кривичното дело и во фаќањето на сторителот на кривичното дело.

Овластеното службено лице е должно на овластеното службено лице на друг орган за внатрешни работи, по негово барање, да му даде помош и во извршувањето на други задачи и работи од надлежноста на тој орган.

Член 10

За примената на овластувањата и за преземањето на мерки и дејствија од чл. 8 и 9 на овој правилник, овластеното службено лице веднаш му поднесува писмен извештај на непосредниот старешина.

II. НАЧИН НА ПРИМЕНА НА ОВЛАСТУВАЊАТА

Член 11

1. Издавање на наредба

Овластените службени лица можат да им издаваат наредби на работните луѓе и граѓаните и на лица што вршат определени работи во организациите на здружен труд и во други организации и заедници, во органите на општествено-политичките заедници и во други државни органи заради: заштита на животот и личната сигурност на луѓето и имотот и обезбедување определени личности и објекти; извршување на службени задачи и работи од интерес за безбедноста на земјата; спречување вршење на кривични дела и фаќање на сторители на кривични дела, обезбедување траги за кривични дела и предмети што можат да послужат како доказ во кривичната постапка; одржување на јавниот ред и мир или воспоставување на нарушениот јавен ред и мир; спречување и откривање на последици предизвикани од елементарни непогоди, епидемии, пожари, експлозии, отровни гасови и други опасни материи и во други случаи кога е тоа потребно заради извршување на службената задача и работа.

Член 12

Наредбата може да се однесува на преземање на определена мерка или дејствие или на воздржување од преземање на таа мерка или дејствие.

Можат да се наредуваат само оние мерки или дејствија од кои непосредно зависи вршењето на службените задачи и работи, и тоа само за време и во обем што се неопходни тие задачи и работи да се извршат.

Наредбата се издава непосредно и усно а, по потреба, и писмено или преку средствата за јавно информирање.

2. Легитимирање**Член 13**

Легитимирање на лице се врши заради утврдување на неговиот идентитет.

Легитимирање се врши со усно обраќање до лицето чиј идентитет треба да се утврди, со барање да ја покаже или да му ја предаде на увид на овластеното службено лице личната карта или патната исправа.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, идентитет на лице може да се утврдува и со помош на други јавни исправи што содржат фотографија, како и со помош на познати и сигурни сведоци.

Член 14

Овластеното службено лице може да легитимира и воено лице кое е во цивилна облека.

Ако военото лице е во униформа, овластеното службено лице може да го легитимира само кога тоа не можат да го извршат овластените воени лица.

Член 15

При легитимирањето, овластеното службено лице може да побара помош од овластените воени лица, од припадници на стража, од други службени лица или од граѓани кога е тоа неопходно за успешно извршување на службената задача и работа.

За секое легитимирање овластеното службено лице му поднесува писмен извештај на непосредниот старешина.

3. Упатување**Член 16**

Овластеното службено лице е должно лицето затекнато на местото на извршување на кривично дело да го упати до истражниот судија или да го задржи до неговото доаѓање ако тоа лице би можело да даде податоци важни за кривичната постапка и ако е веројатно дека тоа податоци не би можело да се сослуша или неговото сослушување би било сврзано со значително одолжување или со други тешкотии. Задржувањето на ова лице на местото на извршување на кривичното дело не може да трае подолго од шест часа,

Член 17

Овластеното службено лице ќе го предупреди лицето кое го упатува веднаш или во определен рок да му се јави на истражниот судија и ќе го запознае со причините за упатување.

Овластеното службено лице е должно за упатувањето да го извести истражниот судија и да провери дали упатеното лице му се јавило на истражниот судија.

За упатувањето на лице до истражниот судија овластеното службено лице составува службена белешка, која содржи: лични податоци на упатеното лице, време на упатувањето и јавувањето на истражниот судија и податоци за тоа дали истражниот судија е известен за упатувањето и дали упатеното лице му се јавило на истражниот судија.

4. Повикување**Член 18**

Овластеното службено лице може, кога е тоа неопходно за успешно извршување на службената задача и работа, да повикува лица заради давање известувања.

Лицата, по правило, се повикуваат писмено, а во итни случаи и усно.

На повиканото лице му се соопштува причината за повикување.

Член 19

Во поканата ќе се назначи причината за повикување и кога и каде лицето треба да се јави а, по потреба, и предупредување дека лицето кое е повикано присилно ќе се доведе ако не се одзове на поканата. Овластеното службено лице е должно да води сметка за тоа на повиканото лице поради краткост на времето за доаѓање да не му се создаваат непотребни тешкотии и пречки.

Повиканите лица до местото на повикувањето се превезуваат со возило на Сојузниот секретаријат, кога е тоа потребно и можно.

5. Приведување**Член 20**

Под приведување, во смисла на овој правилник, се подразбира извршување на наредба на судот обвинетиот или сведокот да се доведе, како и доведување на некое лице од страна на овластеното службено лице во просториите на надлежниот орган или до определено место.

Член 21

Овластеното службено лице врши приведување врз основа на писмен налог од непосредниот старешина.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, овластеното службено лице може да изврши приведување и без писмен налог, ако лишува од слобода некое лице или ако граѓаните му предадат лице што го лишиле од слобода поради тоа што е затекнато во извршување на кривично дело кое се гони по службена должност.

Член 22

Овластеното службено лице е должно да го утврди идентитетот на лицето што го приведува.

Овластеното службено лице може и без наредба за претресување и без присуство на сведоци да го претресе лицето при приведувањето, ако постои сомнение дека тоа лице поседува оружје или оружје за напад или ако постои сомнение дека ќе ги отфрли, сокрие или уништи предметите што треба од него да се одземат како доказ во кривичната постапка.

Член 23

Овластеното службено лице на кое му е доверено извршувањето на наредба на судот обвинетиот или сведокот да се доведат, ќе му ја предаде наредбата на обвинетиот или на сведокот и ќе го повикува да појде со него, а ако тој тоа го одбие, ќе го доведе присилно.

Во други случаи, на лицето кое мора да се приведе овластеното службено лице ќе му го соопшти налогот за приведување, со причините за приведување и ќе го повика да појде со него, а ако тоа одбие - ќе го приведе присилно.

Кон присилно приведување може да се пристапи и без претходно предавање на наредбата за доведување односно усното соопштување на налогот за приведување, ако се претпостави отпор или ако лишување од слобода треба да се изврши веднаш и ненадејно.

Член 24

Овластеното службено лице нема да приведува лице чие движење е значително отежнато поради болест, изнемоштеност или вииден степен на бременост, ниту лице чија здравствена состојба со приведувањето би се влошила, но е должно за тоа да го известат непосредниот старешина и да постапи по применото упатство.

Приведувањето на лице кое врши работи односно работни задачи со чие прекинување или напуштање би можела да се загрози безбедноста на луѓето или да се предизвика значителна материјална штета може да се одложи за време кое е потребно да се обезбеди замена и да се предаде должноста на друго лице.

Член 25

Овластеното службено лице ќе изврши приведување на воено лице ако тоа не можат навремено да го извршат овластените воени лица.

Воените лица се приведуваат во најблиската воена единица, а ако во местото нема воена единица - во просториите на органот за внатрешни работи. За приведувањето на воени лица во просториите на органот за внатрешни работи овластеното службено лице веднаш го известува најблискиот орган на воената полиција или воената команда.

Член 26

Приведување, по правило, вршат најмалку две овластени службени лица.

Приведување, по правило, се врши со превозно средство.

Член 27

За приведување на некое лице овластеното службено лице е должно веднаш да му поднесе писмен извештај на непосредниот старешина.

Во извештајот од став 1 на овој член се внесуваат личните податоци на лицето кое е приведено, причините и правниот основ за приведување, денот и часот кога е извршено приведување и податоци за тоа дали лицето е спроведено до надлежниот орган.

Ако овластеното службено лице изврши претресување на приведеното лице без наредба за претресување, должно е за тоа веднаш да му поднесе извештај на истражниот судија, а ако постапка се уште не се води - на надлежниот јавен обвинител.

6. Лишување од слобода

Член 28

Овластеното службено лице може да го лиши од слобода некое лице врз основа на решение од сојузниот секретар или од раководниот работник што тој ќе го овласти односно врз основа на писмен налог од непосредниот старешина.

Овластеното службено лице е должно и без решение односно писмен налог од став 1 на овој член да го лиши од слобода лицето затекнато во извршување на кривично дело кое се гони по службена должност односно лицето што граѓаните го лишиле од слобода поради тоа што е затекнато во извршување на кривично дело за кое се гони по службена должност.

Член 29

Овластеното службено лице е должно на лицето кое го лишува од слобода, пред лишувањето од слобода, да му го предаде решението за притвор или наредбата од судот за доведување односно претходно да му соопшти дека го лишува од слобода.

Овластеното службено лице е должно да го утврди идентитетот на лицето што го лишува од слобода.

Овластеното службено лице може и без наредба за претресување и без присуство на сведоци да го претресе лицето при лишувањето од слобода, ако постои сомнение дека тоа лице поседува оружје или орудије за напад, или ако постои сомнение дека ќе ги отфрли, сокрие или уништи предметите што треба да се одземат од него како доказ во кривичната постапка.

Овластеното службено лице нема да постапи по одредбите од став 1 на овој член ако претпоставува дека лицето кое треба да го лиши од слобода ќе даде отпор или ако е потребно лишување од слобода да се изврши веднаш и ненадејно.

Член 30

За лишувањето од слобода на некое лице овластеното службено лице е должно веднаш да му поднесе писмен извештај на непосредниот старешина.

Во извештајот од одредбата на став 1 од овој член се внесуваат: лични податоци на лицето кое е лишено од слобода, причини и правен основ за лишување од слобода, ден и час кога е лишено од слобода и податоци за тоа дали лицето е спроведено до надлежниот орган.

Кога овластеното службено лице ќе го претресе лицето лишено од слобода без наредба за претресување, должно е за тоа веднаш да му поднесе извештај на надлежниот судија, а ако постапката сè уште не е во тек - на надлежниот јавен обвинител.

7. Задржување

Член 31

Овластеното службено лице може да го задржи приведеното лице врз основа на решение од сојузниот секретар или од раководниот работник што тој ќе го овласти.

Решението за задржување содржи: име и презиме на лицето кое се задржува, причини и правен основ за задржување, кратко образложение, службен печат и потпис на сојузниот секретар односно на овластениот раководен работник и поука за правен лек.

Член 32

Овластеното службено лице е должно на приведеното лице да му соопшти дека го задржува и да му предаде решение за задржување најдоцна при неговото сместување во просториите за задржување.

Овластеното службено лице е должно да го утврди идентитетот на лицето што се задржува и да го претресе.

Член 33

Задржување на приведено лице може да трае онолку колку што траат причините за задржување, а најдолго 24 часа.

Ако задржувањето трае подолго од шест часа, Сојузниот секретаријат за тоа ќе го извести семејството на задржаното лице, освен ако тоа ќе е противи на тоа односно друго лице што ќе го определи приведеното лице.

Ако задржувањето на странски државјанин трае подолго од шест часа, Сојузниот секретаријат за тоа ќе го извести најблиското конзуларно претставништво на односната странска држава, освен ако странскиот државјанин не се противи на тоа.

Член 34

Овластеното службено лице составува службена белешка за задржувањето, во која внесува: лични податоци на задржаното лице, причини и правен основ за задржување, ден и час кога задржувањето почнало, изјава на задржаното лице во поглед на известувањето на неговото семејство, како и податок за времето на известувањето на семејството.

Денот, часот и минутата кога престанало задржувањето се внесуваат во службената белешка од точка 1 на овој член, со потпис на задржаното лице.

Член 35

Овластеното службено лице ќе задржи и воено лице ако задржување не можат навремено да извршат овластените воени лица.

За задржувањето на воено лице веднаш се известува најблискиот орган на воената полиција односно најблиската воена команда.

Член 36

Не смее да се навредува личноста и достоинството на задржаното лице.

Член 37

Просториите во кои се задржуваат лица мораат да ги исполнуваат потребните безбедносни, здравствени и хигиенски услови.

Во иста просторија не можат да се задржуваат мажи и жени.

8. Притвор

Член 38

Притвор определува сојузниот секретар или раководниот работник што тој ќе го овласти, со писмено решение.

Решението за притвор содржи: име и презиме на лицето кое се лишува од слобода, кривично дело за кое се об-

винува, законски основ за притвор, поука за право на жалба, кратко образложение, со тоа што основот за определување притвор посебно ќе се образложи, службен печат и потпис на сојузниот секретар односно на овластениот раководен работник.

Член 39

Овластеното службено лице му го предава решението за притвор на лицето на кое тоа се однесува во часот на лишувањето од слобода, а најдоцна во рок од 24 часа од часот на лишувањето од слобода.

Член 40

За лишувањето од слобода на лицето Сојузниот секретаријат ќе го извести неговото семејство во рок од 24 часа од часот на лишувањето на слобода, освен ако лицето се противи на тоа, односно друго лице што ќе го определи лицето лишено од слобода.

За лишувањето од слобода на лице ќе се извести без одлагање и надлежниот орган за социјални грижи, ако е потребно да се преземат мерки за згрижување на децата и другите членови на семејството за кои тоа лице се грижело.

За лишувањето од слобода на странски државјани, Сојузниот секретаријат ќе го извести најблиското конзуларно претставништво на односната странска држава, во рок од 24 часа од моментот на лишувањето од слобода, освен ако странскиот државјанин се противи на тоа.

Член 41

За извршување на решение за притвор овластеното службено лице составува службена белешка, во која се наведуваат бројот и датумот на решението за притвор, личните податоци на лицето кое е лишено од слобода, датумот и часот на лишувањето од слобода и датумот и часот на предавањето на решението.

Член 42

Надзор над лицата лишени од слобода врши раководниот работник што ќе го овласти сојузниот секретар.

9. Употреба на туѓо сообраќајно средство или средство за врска

Член 43

Заради фаќање на извршител на кривично дело кога непосредно го гони, како и заради превезување до најблиската здравствена организација на жртва на кривично дело, елементарна непогода или несреќен случај, овластеното службено лице има право да се послужи со туѓо сообраќајно средство или со средство за врска ако тоа не може да го стори на друг начин.

Овластеното службено лице може да се послужи со туѓо средство за врска и заради известување на органот за внатрешни работи, истражниот судија или јавниот обвинител за состојбата на местото на извршување на кривично дело, елементарна непогода или несреќен случај, како и заради повикување на вештак или друго лице што треба да учествува во увидот.

Член 44

Овластеното службено лице може да се послужи и со сообраќајно средство на Југословенската народна армија што ќе се најде на самото место, ако нема други превозни средства и ако со тоа побитно не се попречува извршувањето на задачите на Југословенската народна армија. Со сообраќајно средство на Југословенската народна армија во колона или транспорт овластеното службено лице може да се послужи по одобрение од командантот на колоната или транспортот.

Овластено службено лице не може да се послужи со сообраќајно средство на службата за итна медицинска помош и со сообраќајно средство на противпожарна единица или противпожарно друштво, ако тоа средство се наоѓа на извршување на редовна задача.

Член 45

За употребата на туѓо сообраќајно средство или средство за врска овластеното службено лице му издава по-

тврда на држателот на тоа средство и го поучува дека има право на надомест на штетата предизвикана со употребата на тоа средство.

Во потврдата за употреба на туѓо сообраќајно средство ќе се назначат податоци: за возилото кое е употребено (вид, марка, регистарски број), бројот на поминати километри, време за кое возилото било употребено и дали имало оштетувања на возилото за време на употребата, а во потврдата за употреба на туѓо средство за врска - податоци за видот на употребеното средство и за времето на користење.

Член 46

За употреба на туѓо сообраќајно средство или средство за врска овластеното службено лице ќе состави службена белешка, во која, покрај податоците од член 45 став 2 на овој правилник, ќе ги наведе и причините за употребата.

10. Претресување на стан и на лице

Член 47

Овластеното службено лице, врз основа на писмен налог од непосредниот старешина, извршува наредба на судот за претресување на станот и на другите простории на обвинетиот или на други лица, за претресување на јавни простории и претресување на лица.

Во писмениот налог за извршување на наредба за претресување се определуваат овластените службени лица кои ќе извршат претресување, овластеното службено лице кое ќе раководи со претресувањето, записничарот - кога е тоа можно, и времето кога ќе се изврши претресување.

Ако во наредбата на судот за претресување е наредено претресување да се изврши веднаш и ненадејно, непосредниот старешина е должен тоа да го назначи во писмениот налог и на тоа усно да ги предупреди овластените службени лица на кои им го доверува извршувањето на оваа наредба.

Член 48

Под стан, во смисла на овој правилник, се подразбира секој објект што служи за домување, како и куќа за одмор, монтажна барака, приколка за домување и кампување, хотелска соба, бродска кабина, пловен објект кој служи за домување и други слични објекти.

Под други простории, во смисла на овој правилник, се подразбираат сите простории што држателот на стан ги користи за кои и да е цели, освен за домување, без оглед на тоа дали се или не се во состав на станот: подрумски и тавански простории, економски згради, простории за вршење на стопанска дејност и оградени дворови, простории на државни органи, на организации на здружен труд и на други организации и заедници и други слични простории.

Под јавни простории, во смисла на овој правилник, се подразбираат сите простории што се достапни индивидуално не за определен круг граѓани: угостителски објекти, трговски дукани, кина, театри, спортски објекти и слични затворени или отворени простории.

Член 49

Претресување на станот и на другите простории на обвинетото лице или на други лица се врши заради пропаѓање и фаќање на обвинетиот или заради пропаѓање траги за кривично дело или на предмети важни за кривичната постапка.

Претресување на лице се врши заради пронаоѓање траги и предмети важни за кривичната постапка и опфаќа претресување на облеката, обувките и предметите што тоа лице ги носи (торби, пакети, куфери и сл.), како и преглед на телото заради пронаоѓање на траги важни за кривичната постапка.

Член 50

1

Претресување, по правило, вршат најмалку две овластени службени лица.

Со претресувањето раководи овластеното лице определено во писмениот налог за извршување на наредбата за претресување.

Претресување на лице вршат само овластени службени лица што се од ист пол како и лицето кое се претресува.

Член 51

Претресување се врши дење.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, овластеното службено лице може да врши претресување и ноќе ако претресувањето е започнато дење па не е довршено и ако, во согласност со закон, може и без наредба од судот за претресување да влезе во туѓ стан и други простории и по потреба да изврши претресување.

Член 52

Овластеното службено лице е должно при претресувањето да обрне внимание и на предметите што немаат врска со кривичното дело поради кое е наредено претресување, но кои укажуваат на друго кривично дело или прекршок, и за своите забележувања да го известат непосредниот старешина.

Член 53

Овластеното службено лице е должно претресување на станот и лицето да врши претпазливо, не нарушувајќи го куќниот ред.

Заклучените простории, мебелот и другите предмети овластеното службено лице ќе ги отвори сосила само ако нивниот држател не е присутен или ако не сака доброволно да ги отвори.

Член 54

Овластеното службено лице има право да ги легитимира сите лица што ќе се затекнат во станот или во другите простории што се претресуваат и да ги задржи до завршувањето на претресувањето, но не подолго од шест часа.

Член 55

Претресување и прегледи во воена зграда ќе се извршат по одобрение од надлежниот воен старешина.

Овластеното службено лице за претресувањето на стан и на други простории на воено лице претходно ќе го известат најблискиот орган на воената полиција односно најблиската воена единица, ако одлагањето на претресувањето заради известување нема штетни последици за преземањето на претресување.

Член 56

Пред почетокот на претресувањето, овластеното службено лице наредбата за претресување ќе му ја предаде на лицето кај кое или на кое ќе се изврши претресување. Пред претресувањето, овластеното службено лице ќе го повика лицето на кое се однесува наредбата за претресување доброволно да го издаде лицето односно предметите што се бараат.

Ако овластеното службено лице во станот или во другите простории во кои треба да се изврши претресување не го најде лицето на кое се однесува наредбата за претресување, наредбата ќе му ја предаде на неговиот застапник или на некој од возрасните домашни или соседи и ќе ги повика доброволно да го издадат лицето односно предметите што се бараат.

Кога претресување се врши во простории на државни органи, организации на здружен труд или други организации и заедници, овластеното службено лице наредбата за претресување ќе му ја предаде на одговорното лице и ќе го повика доброволно да го издаде лицето односно предметите што се бараат.

Член 57

По исклучок од одредбите на член 56 од овој правилник, овластеното службено лице може да пристапи кон претресување и без претходно предавање на наредбата, како и без претходно повикување за предавање на лице или предмети ако претпостави вооружен отпор, ако е наредено претресување да се изврши веднаш и ненадејно и ако претресувањето ќе се изврши во јавни простории.

Член 58

Овластеното службено лице ќе го повика држателот на станот и другите простории да присуствува на претресувањето, а ако е тој отсутен, ќе го повика неговиот застапник или некој од возрасните домашни или соседи.

Кога претресување се врши во простории на државни органи, организации на здружен труд или други организации и заедници, овластеното службено лице ќе го повика одговорното лице да присуствува на претресувањето.

Член 59

Сојузниот секретаријат на погоден начин ги известува обвинителот и бранителот за претресувањето на станот и другите простории на обвинетиот, освен кога постои опасност од одлагање односно кога на бранителот му е усекратно правото да присуствува на претресувањето на станот или другите простории од посебни причини за одбраната или безбедноста на земјата.

Ако обвинителот или бранителот на кои им е упатено известување за претресување на стан и други простории не се присутни, претресување ќе се изврши во нивно отсуство.

Член 60

Овластеното службено лице е должно при претресувањето да обезбеди присуство на двајца полнолетни граѓани како сведоци.

За сведоци при претресувањето на лице се земаат лица од ист пол како и лицето кое ќе се претресува.

Член 61

Овластеното службено лице за сведоци при претресувањето не може да земе службени лица на судот, јавното обвинителство и органот за внатрешни работи, лица кои, во смисла на сојузниот закон со кој се уредува кривичната постапка, не можат да се сослушат како сведоци, како ни лица што се во работен однос кај органите, организациите и заедниците кај кои се врши претресување.

Овластеното службено лице е должно да го предупреди брачниот другар на обвинетиот, сродниците на обвинетиот по крв во права линија, сродниците во странична линија заклучно со трет степен, сродниците по тезбина заклучно со втор степен, како и посвоеникот и посвоителот на обвинетиот дека не мораат да сведочат при претресувањето.

Предупредувањето од став 2 на овој член и одговорот се внесуваат во записникот за претресувањето.

Член 62

Пред почетокот на претресувањето, овластеното службено лице ќе ги предупреди сведоците да внимаваат како се врши претресувањето и дека имаат право пред потпишувањето на записникот за претресувањето да стават свои приговори ако сметаат дека содржината на записникот не е точна.

Овластеното службено лице е должно да обезбеди присуство на сведоци при сите дејствија во текот на претресувањето.

Член 63

За претресувањето на стан или лице се составува записник.

Записникот за претресувањето се составува истовремено кога се врши претресувањето, а ако тоа не е можно - непосредно по него.

Член 64

Во записникот за претресувањето се внесува: називот на Сојузниот секретаријат, личните податоци на лицето кај кое или на кое се врши претресување, местото каде што се врши претресувањето, денот и часот кога е почнато и завршено претресувањето, имињата и презимињата на присутните лица и во кое својство присуствуваат и назначувањето на кривичниот предмет по кој се презема претресување.

Во записникот се внесуваат сите податоци во врска со лишувањето од слобода на обвинетиот односно пронаоѓањето на траги или предмети важни за кривичната постапка, а особено податоци кои се важни за утврдување на

идентичноста на одделни предмети, како што се опис, мери и големина на предметите или трагите, каде се најдени, од кого се одземени и под кои околности (сокриени, фрлени, доброволно предадени и сл.), а ако се направени скици, цртежи, планови, фотографии, филмски снимки и сл., тоа ќе се внесе и приклучи кон записникот.

Во записникот ќе се внесат и точно ќе се назначат предметите и исправите што привремено се одземаат.

Ако претресувањето не можело да се изврши без прекин, во записникот ќе се назначи денот и часот кога настанал прекин, како и денот и часот кога се продолжува претресувањето.

Во записникот се внесуваат и приговорите на лицето кај кое или на кое се врши претресување, како и приговорите на сведоците.

Во записникот ќе се назначи и дали лицето кај кое или на кое се врши претресување е предупредено дека има право да го прочита записникот или да бара да му се прочита и дали записникот е прочитан.

Член 65

Записникот за претресувањето го потпишува лицето кај кое или на кое се врши претресување, овластеното службено лице кое раководи со претресувањето, лицата кои присуствувале на претресувањето како сведоци и записничарот.

Ако лицето кај кое или на кое се врши претресување одбие да го потпише записникот, записничарот или овластеното службено лице кое раководи со претресувањето ќе го забележи тоа во записникот и ќе ја наведе причината за одбивање.

Член 66

Записникот за претресувањето го пишува записничар, а ако тоа не може да се обезбеди, записникот го пишува овластеното службено лице кое раководи со претресувањето.

Кога записникот го пишува записничар, записникот се составува на тој начин што овластеното службено лице кое презема претресување гласно му кажува на записничарот што ќе внесе во записникот.

Записникот мора да се води уредно, во него не смее ништо да се брише, да се додава или да се менува. Препртаните места мораат да останат читливи.

Сите преиначувања, исправки и додатоци се внесуваат на крајот од записникот и мора да ги заверат лицата што го потпишуваат записникот.

Член 67

Ако записникот не го пишува записничар, овластеното службено лице кое раководи со претресувањето е должно на лицето кај кое или на кое се врши претресување до му го прочита записникот и тоа да го назначи во записникот.

Член 68

Записникот за претресување може да се пишува и на пропишан образец.

11. Влегување во туѓ стан и во други простории

Член 69

Овластеното службено лице може и без наредба на судот да влезе во туѓ стан и во други простории и по потреба да изврши претресување ако тоа го сака држателот на станот, ако некој вика на помош, ако е потребно да се илши од слобода сторител на кривично дело кој е затекнат на дело, заради безбедност на луѓето и имотот, ако во стан или во друга просторија се наоѓа лице кое по наредба на надлежниов државен орган треба да се притвори или принудно да се доведе, или кое се скрило тука од гонење, или ако е очигледно дека поинаку не би можеле да се обезбедат докази.

Член 70

Овластеното службено лице за влегувањето во туѓ стан во случаите од член 69 на овој правилник ќе му издаде на држателот на станот веднаш потврда, во која ќе ја назначи причината за влегување во станот односно во други простории.

Член 71

Ако во туѓ стан или просторија е извршено и претресување, овластеното службено лице е должно да постапува на начинот пропишан со одредбите на член 50 став 3 и чл. 52 до 68 на овој правилник, освен одредбите кои се однесуваат на предавањето на наредбата за претресување и извествувањето на тужителот и бранителот.

Член 72

По исклучок, претресување од член 69 гиа овој правилник може да се изврши и без присуство на сведоци ако неможе да се обезбеди нивно присуство, а постои опасност од одлагање.

Овластеното службено лице е должно причините за претресување без присуство на сведоци да ги назначи во записникот.

Член 73

Овластеното службено лице е должно на непосредниот старешина веднаш да му поднесе писмен извештај за секое влегување во туѓ стан или други простории.

Кога при влегувањето во туѓ стан или други простории е извршено претресување без наредба на судот за претресување, овластеното службено лице е должно за тоа веднаш да му поднесе писмен извештај и на истражниот судија, а ако постапка уште не се води - на надлежниот јавен обвинител.

12. Привремено одземање на предмети

Член 74

Овластеното службено лице може привремено да одземе предмети кои според кривичниот закон треба да се одземат или кои можат да послужат како доказ во кривичната постапка и пред поведувањето истрага ако постои опасност од одлагање.

Член 75

При претресувањето на стан или на лице по наредба на судот, овластеното службено лице ќе ги одземе привремено предметите и исправите што се во врска со целта за претресувањето во одделен случај.

Ако при претресувањето на стан или на лице овластеното службено лице најде предмети кои немаат врска со кривичната постапка поради која е наредено претресување, но кои укажуваат на друго кривично дело за кое се гони по службена должност, ќе ги опише во записникот и привремено ќе ги одземе.

За одземањето на предметите од став 2 на овој член Сојузниот секретаријат веднаш ќе го извести јавниот обвинител, заради поведување кривична постапка.

Член 76

При одземањето на предмети овластеното службено лице ќе назначи каде се пронајдени и ќе ги опише, а по потреба и на друг начин ќе обезбеди утврдување на нивната идентичност.

Ако привремено одзема списи кои можат да послужат како доказ, овластеното службено лице ќе ги попише. Ако тоа не можно, списите ќе се стават во обвивка и ќе се запечатат. Сопственикот на списите може да стави на обвивката и свој печат.

Член 77

Овластеното службено лице е должно одземените предмети односно исправи веднаш да ги однесе.

Ако одделни предмети не можат да се однесат веднаш, овластеното службено лице е должно да организира нивно превоз.

Одземените предмети односно исправи се чуваат во Сојузниот секретаријат до предавањето на судот односно до враќањето на сопственикот.

Член 78

Овластеното службено лице е должно за секое одземање на предмети или исправи веднаш да му издаде писмена потврда на лицето од кое се одземени предметите или исправите.

13. Увид и вештачење**Член 79**

Ако истражниот судија не е во можност веднаш да излезе на самото место, овластеното службено лице може само да изврши увид и да определи потребни вештачења.

Член 80

За извршениот увид и определувањето на потребни вештачења овластеното службено лице ќе му поднесе писмен извештај на непосредниот старешина.

За се што е преземено при увидот Сојузниот секретаријат без одлагање ќе го извести јавниот обвинител.

14. Преземање на други истражни дејствија**Член 81**

Овластените службени лица преземаат и други истражни дејствија што на Сојузниот секретаријат му ги доверил истражниот судија или јавниот обвинител по налог на сојузниот секретар или на раководниот работник што тој ќе го овласти.

III. НАЧИН НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДРУГИ МЕРКИ И ДЕЈСТВИЈА**1. Давање предупредување****Член 82**

Овластените службени лица се должни да ги предупредат лицата за околностите што ја загрозуваат нивната лична сигурност, живот или имот, како и за постоењето на некоја општа опасност.

Член 83

Овластеното службено лице е должно да го предупреди и лицето за кое ќе оцени дека со своето однесување може да го наруши јавниот ред и мир или да го доведе во опасност својот живот или животот и личната сигурност на друго лице, како и кога оправдано се очекува дека тоа лице би можело да стори или да предизвика друго лице да стори прекршок или кривично дело.

Член 84

Предупредувањето се дава усно, со светлосен или друг знак, со звук на свирка или на друг начин и мора да биде јасно и кратко.

Предупредувањето што се дава со звук на свирка се дополнува со давање на соодветен знак или со усно предупредување.

Кога начинот на давање определени предупредувања е пропишан со закон или со друг пропис, овластеното службено лице ги дава тие предупредувања на пропишаниот начин.

2. Собирање на известувања**Член 85**

Овластеното службено лице, заради пронаоѓање на сторител на кривично дело, откривање и обезбедување на траги за кривично дело и на предмети што можат да послужат како доказ, може да ги бара од граѓаните, државните органи, организациите на здружен труд и други организации и заедници сите известувања што би можеле да користат за успешно водење на кривичната постапка.

Член 86

Овластеното службено лице е должно на граѓанинот односно на одговорното лице во државен орган, организација на здружен труд и во друга организација и заедница да му ги соопшти претходно причините поради кои од него се бараат известувања.

Овластеното службено лице ќе му даде можност на лицето од кого бара известување во несмеќавано излагање да ги изнесе своите забележувања и сознанија за околностите за кои се собираат известувања. Потоа овластеното службено лице, по потреба, ќе поставува прашања заради проверување, дополнување и разјаснување.

За разговорите заради собирање на известување овластеното службено лице ќе состави службена белешка.

3. Преглед на превозни средства, патници и багаж**Член 87**

Овластеното службено лице, заради пронаоѓање на сторител на кривично дело, откривање на траги за кривично дело и на предмети, кои можат да послужат како доказ, може да изврши потребен преглед на превозни средства, патници и багаж.

Член 88

На прегледот на превозни средства, патници и багаж согласно се применуваат одредбите на овој правилник за влегување во туѓ стан и други простории и за претресување на стан и лица без наредба на судот.

За извршениот преглед на превозно средство, патници и багаж, како и за предметите што се пронајдени или одземени, овластеното службено лице ќе состави службена белешка.

4. Ограничување на движењето на определен простор или објект**Член 89**

Движењето на лица на определен простор или објект се ограничува заради пронаоѓање и лишување од слобода на сторители на кривични дела или на соучесници, пронаоѓање и обезбедување на траги за кривично дело и на предмети кои можат да послужат како доказ, како и заради собирање на сите известувања што би можеле да користат за успешно водење на кривичната постапка.

Движењето на лица на определен простор се ограничува и заради спроведување на општи мерки за заштита на здравјето на населението.

Како простор, во смисла на став 1 од овој член, се сметаат плоштади, улици, патишта, паркови, полиња, шуми, делови на море, реки, езера и сл.

Како објекти, во смисла на став 1 од овој член, се сметаат станбени и деловни згради, хотели и други туристички и угостителски згради и објекти, кампови, фабрики, постројки и други згради кои служат за вршење на определени дејности и сл.

Член 90

Одлука за ограничување на движењето на определен простор или објект донесува сојузниот секретар или раководниот работник што тој ќе го овласти.

Во одлуката од став 1 на овој член се определува овластеното службено лице кое ќе раководи со извршувањето на службените задачи и работи во врска со ограничувањето на движењето на определен простор или објект.

Овластеното службено лице кое раководи со извршувањето на службените задачи и работи го утврдува планот за извршување на службените задачи и работи по одобрение на сојузниот секретар или на раководниот работник што ќе го овласти тој.

Член 91

По исклучок од одредбите на член 90 став 1 од овој правилник, овластеното службено лице може да го ограничи движењето на лица на определен простор или објект и без одлука на сојузниот секретар или на раководниот работник што ќе го овласти ТОЈ, ако се затече на местото на извршување на кривично дело за кое се гони по службена должност.

Член 92

Движењето на определен простор или објект може да се ограничи најмногу онолку колку што е неопходно за извршување на службената задача или работа.

Член 93

Ограничувањето на движењето на определен простор или објект се состои во забрана на пристап до определениот простор или објект односно во забрана на напуштање на определен простор или објект без одобрение од овластеното службено лице.

Член 94

Овластеното службено лице кое раководи со извршувањето на службените задачи и работи во врска со ограничувањето на движењето на определен простор или објект ќе состави службена белешка за фактите и околностите што се утврдени притоа, а можат да бидат од интерес за кривичната постапка, како и за предметите што се пронајдени или одземени.

5. Преглед на објекти и простории на државните органи, организации на здружен труд и други организации и заедници и остварување увид во нивна определена документација

Член 95

Овластеното службено лице може да изврши преглед на определени објекти и простории на државни органи, организации на здружен труд и други организации и заедници и увид во нивните деловни книги и друга документација заради откривање и обезбедување на траги за кривично дело и на предмети што можат да послужат како доказ, како и заради собирање на сите известувања што би можеле да користат за успешно водење на кривичната постапка.

Преглед на објектите и просториите и увид во деловните книги и другата документација се врши во присуство на одговорното лице на органите и организациите.

Член 96

Преглед на воени објекти и простории и увид во деловните книги и другата документација на воени органи можат да се вршат само со претходно одобрение од надлежниот воен старешина.

Член 97

Ако државен орган или организација која не врши исклучиво стопанска дејност ускрати покажување на определени списи и други исправи, овластеното службено лице е должно таквите списи и исправи да ги издвои и запечати и за тоа вендаш да го извести надлежниот орган.

Член 98

За извршениот преглед на објектите и просториите и за увидот во деловните книги и другата документација, како и за предметите што се тогаш пронајдени или одземени, овластеното службено лице ќе состави службена бележна.

6. Спроведување на лица

Член 99

Како спроведување на лица, во смисла на овој правилник, се смета кога едно лице или повеќе лица треба да се приведат и да му се предадат на органот за внатрешни работи или на друг надлежен орган надвор од местото од каде почнува спроведувањето.

Спроведувањето, по правило, се врши непосредно до органот до кој лицето треба да се приведе.

Не можат да се спроведуваат болни и изнемоштени лица, ниту бремени жени неспособни за патување, освен ако нивно приведување се бара изречно.

Член 100

Спроведување на лица, по правило, се врши со посебно превозно средство.

Лицето што се спроведува со превозно средство за јавен сообраќај, секогаш кога е тоа можно, треба да биде одовено од другите патници. Овластеното службено лице е должно да преземе потребни мерки за заштита на безбедноста на другите патници и на сообраќајното средство со кое се врши спроведување.

Члан 101

Спроведување на лица, по правило, вршат работници на милицијата во униформа.

Бројот на работници на милицијата кои вршат спроведување се определува зависно од начинот на спроведување, бројот и степенот на опасноста на лицата што се спроведуваат, траењето на спроведувањето и во зависност од други околности.

Старешината кој наредува спроведување е должен овластените службени лица кои вршат спроведување претходно да ги запознае со степенот на опасноста на лицата што ги спроведуваат, а ако се во прашање лица за кои постојат законски услови за употреба на огнено оружје заради спречување на бегство, должен е тоа да го наведе во налогот за спроведување.

Пред почетокот на спроведувањето овластеното службено лице ќе изврши претресување на лицето што се спроведува.

Член 102

Овластените службени лица кои вршат спроведување се одговорни за безбедноста на лицата што ги спроведуваат и се должни да! го одбијат секој напад или обид за напад врз нив, како и обид на трети лица да ги ослободат.

Овластеното службено лице му го предава лицето што го спроведува на органот до кој е упатено според налогот за спроведување, а неговите предмети - според списокот. За предавањето на лицето и на неговите предмети му издава потврда на овластеното службено лице.

Член 103

Овластеното службено лице кое вршело спроведување му поднесува извештај на старешината за предавањето на лицето и на неговите предмети на надлежниот орган. Кон извештајот се приложува потврдата за предавањето на лицето и предметите.

7. Спроведување на експедиран лица

Член 104

Спроведување на екстрадиран лица се врши врз основа на писмен налог на сојузниот секретар или на раководниот работник што тој ќе го овласти.

Член 105

При преземањето на екстрадирано лице од претставник на странски орган за безбедност, овластеното службено лице е должно да го провери неговиот идентитет и со список да ги прими неговите исправи, пари и други предмети.

Овластеното службено лице ќе му го предаде екстрадираното лице, неговите исправи и пари и другите предмети на органот за внатрешни работи надлежен по местото на преземањето на тоа лице.

За примопредавањето на екстрадирано лице, на неговите исправи и пари и други предмети ќе се состави записник.

Член 106

Овластеното службено лице е должно странецот чие издавање е дозволено да го спроведе до границата и на договореното место да им го предаде на органите на странската држава која барала издавање.

За примопредавањето на странци на органи на странска држава ќе се состави записник.

Член 107

Спроведување на екстрадирано лице и на странец чие издавање е дозволено, како и спроведување на странец преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се врши на начинот пропишан со овој правилник.

8. Откривање на кривични дела, пронаоѓање и фаќање на нивните сторители

Член 108

Овластените службени лица се должни да работат на откривање на кривични дела за кои се гони по службена должност и на пронаоѓање и фаќање на сторителите на тие дела, како и сторителите на тие дела да им ги предадат на надлежните органи.

Ако постојат основи за сомневање дека е извршено кривично дело за кое се гони по службена должност, овластените службени лица се должни да преземат потребни мерки заради откривање на сторителот на кривичното дело и спречување на сторителот или соучесниците да се

сокријат или побегнат, откривање или обезбедување на трагите за кривично дело и на предмети кои можат да послужат како доказ во кривичната постапка и собирање на сите известувања што би можеле да користат за успешно водење на кривичната постапка.

Член 109

Основи за сомневање дека е извршено кривично дело постојат кога од кривичната пријава или од известувањето до кое Сојузниот секретаријат или овластеното службено лице дошле на друг начин, може да се претпостави дека применото известување е вистинско и дека овозможува во целост да се согледаат настанот и начинот на однесување на познато или непознато лице во кој веројатно се наоѓаат елементи на кривично дело.

Член 110

Се смета, во смисла на овој правилник, дека сторителот на кривично дело е познат кога врз основа на собраните докази и известувања е во толкава мера основано сомнението дека определено лице е сторител на кривичното дело.

Член 111

Кога врз основна на почетни сознанија се претпоставува дека е извршено кривично дело за кое се гони по службена должност и дека на местото на настанот можат и треба да се преземат мерки и дејствија заради разјаснување на фактичката состојба, пронаоѓање и обезбедување на траги за кривичното дело и на предмети што можат да послужат како докази, сојузниот секретар или раководниот работник што тој ќе го овласти може да упати на местото на настанот овластено службено лице. Сојузниот секретаријат е должен за излегувањето на овластеното службено лице на самото место да го извести, по телефон или со други погодни средства, надлежниот истражен судија и јавниот обвинител на чие подрачје се наоѓа местото на настанот.

Овластеното службено лице е должно да го извести истражниот судија односно јавниот обвинител и во случај кога треба да се сослуша лице кое се наоѓа во непосредна опасност по живот, а неговиот исказ може да биде од битно значење за успешно водење на кривичната постапка.

Член 112

За почетното сознание дека е извршено кривично дело со основни податоци за настанот, излегувањето на самото место, како и за Известувањето на истражниот судија и јавниот обвинител, овластеното службено лице составува службена белешка.

9. Примање и постапување по кривична пријава

Член 113

Како кривична пријава се смета секое известување дадено со писмена или со усна изјава, со цел да се укаже на постоењето на кривично дело за кое се гони по службена должност или по приватна тужба односно да се предизвика (поведе) кривично гонење, без оглед на останатата содржина на известувањето.

Сојузниот секретаријат и овластените службени лица се должни да ја примат кривичната пријава што им е поднесена и веднаш да му ја достават на јавниот обвинител. Ако било нужно без одлагање да се излезе на самото место или да се преземат други итни мерки, кривичната пријава ќе му се достави на јавниот обвинител непосредно по преземањето на тие мерки.

Не се смета како кривична пријава, во смисла на овој правилник, писмена односно усна изјава што на Сојузниот секретаријат му е поднесена по повод кривично дело за кое се гони по приватна тужба, ако не ја поднесел оштетениот, неговиот законски застапник или лице кое по смртта на оштетениот може да поднесе тужба.

Применото писмено по повод кривично дело за кое се гони по приватна тужба, ќе му се достави на надлежниот суд и за тоа ќе се извести подносителот, а ако се дава усна изјава - подносителот ќе се поучи за правото да поднесе тужба до судот.

Член 114

Усна кривична пријава поднесена во службените простории на Сојузниот секретаријат се прима на записник.

За приемот на усна кривична пријава поднесена надвор од службените простории на Сојузниот секретаријат овластеното службено лице ќе состави записник, а ако тоа не е можно - службена белешка.

Записникот за приемот на кривичната пријава го потпишуваат овластеното лице, подносителот на пријавата и записничарот.

Член 115

Во записникот односно во службената белешка за приемот на усна кривична пријава се внесуваат, особено, следните податоци:

- 1) лични податоци за подносителот на пријавата;
- 2) опис на настанот (како, кога и каде подносителот на пријавата узнал за настанот односно за трагите на кривичното дело; што забележал односно какви траги нашол; од кои факти заклучува дека е извршено кривично дело; време на извршувањето на кривичното дело - датум, ден во неделата и час; место на извршувањето - улица, куќен број, кат и поблиска ознака на местото; целосен опис на начинот на извршување и средства употребени за извршување на кривичното дело);
- 3) попис и опис на украдените предмети (поединечно и детално) и приближна висина на штетата;
- 4) дали подносителот на пријавата се сомнева дека некое лице е извршител или соучесник во извршувањето на кривичното дело, а особено дали тоа со сигурност го тврди и врз основа на што, или тоа само му се чини веројатно; лични податоци или личен опис и други податоци за лицето за кое подносителот на пријавата се сомнева дека е сторител или соучесник, како и податоци за кривичното дело од кој е тоа лице;
- 5) докази со кои се потврдува изјавата на подносителот на пријавата (кај материјалните докази се наведуваат предметите, трагите и други докази, а за сведоците - нивните лични податоци).

Подносителот на пријавата кој е оштетен со кривичното дело ќе се поучи за имотноправното барање, а неговата изјава ќе се внесе во записникот односно во службената забелешка.

10. Поднесување на кривична пријава

Член 116

Кривичната пријава се поднесува против познат или непознат сторител на кривично дело, со тоа што, ако не постојат основи за сомневање кој е сторител, се поднесува кривична пријава против непознат сторител.

Кривичната пријава содржи битни податоци за настанот, докази за кривичното дело и сторителот, податоци за преземените мерки и дејствија и податоци за мерките и дејствијата што ќе се преземат.

Кривичната пријава што ја поднесува овластеното службено лице ги содржи особено следните податоци:

- 1) кој и кога го соопштил настанот, освен податоци за изворот на информацијата ако соопштувањето на тој податок би било штетено за поединец или за организацијата на здружен труд или друга организација;
- 2) дали непосредно откако се дошло до почетни сознанија се излегло на самото место, кога и кој го сторил тоа;
- 3) кои мерки и дејствија се преземени на самото место, а посебно:
 - а) дали се добисни известувања од граѓани, со назначување на личните податоци на граѓаните што ги дале и дали граѓанинот за кого е веројатно дека знае за важни факти одбил да даде известувања;
 - б) дали е извршено привремено одземање на предмети, број на издадената потврда и каде се наоѓаат тие предмети, со образложение во што се состоела опасноста од одлагањето поради која привремено одземање на предметите е извршено без наредба;
 - в) дали е извршено претресување на стан, други простории или лица, со наведување на причините поради кои требало да се изврши претресување без наредба и какви резултати се постигнати со претресувањето;

г) дали увид извршил истражниот судија или овластеното службено лице, како и дали и кој вршел вештачење и по чија наредба;

д) дали од самото место одделни лица се упатени кај истражниот судија заради сослушување или се задржани до неговото доаѓање ;

ѓ) дали на самото место се преземени други мерки, за која цел и со кој резултат;

4) кои мерки и дејствија се преземени надвор од постапувањето на самото место, а посебно мерките и дејствијата од одредбите под а) до г) на точка 3 од овој став;

5) врз основа на кои факти се заклучува дека постојат основи за сомневање дека е извршено кривично дело и фактичка опис на кривичното дело за кое се сомнева дека е извршено, а посебно:

а) дали е спорен обемот на криминалната активност (дали постои веројатност дека сторителот на пријавеното кривично дело извршил и други кривични дела или дека имал соучесник);

б) дали е спорно постоењето на кривично дело поради намалена доказна вредност на изворите на сознанија (не е сигурно дали е вистинско сето она што е познато за случајот) поради спорност и недостиг на пресудни факти (за случајот не се знае толку за да може постоењето на кривично дело да се смета како неоспорно) или поради спорноста на правната квалификација на фактите (постоењето на кривично дело зависи од правната оценка на случајот, зашто во делото се стекнуваат обележја на кривично дело и прекршок);

в) лични податоци за лицето за кое се сомнева дека е сторител на кривичното дело, со причини врз кои се заснова сомнението;

г) кои исправи (потврда за привремено одземање на предмети, потврда за влегување во стан и други простории, записник за претресувањето, записник за увидот и др.) се приложуваат кон кривичната пријава.

Во кривичната пријава против познат сторител се внесуваат следните лични податоци: име и презиме и прекар на сторителот; дше и презиме на родителите, моминско презиме на мајката, место на раѓање, живеалиште и адреса на станот, ден, месец и година на раѓање, народност, државјанство, дали поседува патна исправа и назив на органот кој ја издал таа исправа, занимање, семејни околности, дали е писмен, каква школа завршил, дали, каде и кога служел војска, дали имал чин на резервен офицер или помлад офицер односно класа на резервен воен службеник, дали се води во воената евиденција и кај кој воен орган, дали е одликуван, каква му е имотната состојба, дали, кога и за што е осудуван и дали и кога ја издржал изречената казна, дали против него се води постапка за некое друго кривично дело, а ако е малолетен - кој е законски застапник. Во пријавата ќе се назначи и дали пријавениот се наоѓа на слобода, во притвор што го определил органот за внатрешни работи или е спроведен кај истражниот судија и кога е тоа сторено.

Во кривичната пријава, по правило, не се повторуваат податоците што ги содржат прилозите.

Член 117

Кон кривичната пријава се доставуваат предметите, екипите, фотографиите, прибавените извештаи, списите за преземените мерки и дејствија, службените забелешки, изјавите и други материјали што можат да бидат од корист за успешно водење на кривичната поетика.

Ако пријавениот е лишен од слобода и спроведен кај истражниот судија, еден примерок на пријавата и прилозите му се доставува и на истражниот судија.

Член 118

По поднесувањето на кривична пријава Сојузниот секретаријат и овластените службени лица, во случај на потреба, ќе продолжат со собирање на известувања и преземање на потребни мерки и дејствија заради утврдување на сторителот односно соучесникот и на други кривични дела на познат сторител.

За сите сознанија, мерки и истражни дејствија што се преземени по поднесувањето на кривична пријава, Сојузниот секретаријат е должен извештајот, со прилозите, да му го достави на јавниот обвинител како дополнение на кривичната пријава. Ако е во прашање лице против кое е поведена истрага, извештајот му се доставува на истражниот судија.

Член 119

Овластените службени лица преземаат мерки и дејствија од чл. 85 до 103 на овој правилник врз основа на писмен налог на непосредниот старешина, ако со овој правилник не е определено поинаку.

По исклучок, овластеното службено лице може мерките и дејствијата од став 1 на овој член да ги преземе и без писмен налог на непосредниот старешина ако постои опасност од одлагање, што посебно ќе се назначи во службената белешка, односно во записникот за преземање на соодветни мерки и дејствија.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 120

Ако со овој правилник не е пропишан начинот на примена на определено овластување односно начинот на преземање на определена мерка и дејствие или начинот на примена на овластување односно на преземање мерки и дејствија под определени околности, овластените службени лица се должни да постапуваат во согласност со законот и другите прописи и со начелата на законикот, рационалност и ефикасност, водејќи сметка за интересите на безбедноста и за правата и должностите на работните луѓе и граѓаните, на државните органи, организациите на здружен труд и другите организации и заедници.

Член 121

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 021-84/3
1 јули 1987 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

720.

Врз основа на член 67 став 2 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана и со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОДВОДНИ АКТИВНОСТИ ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Правилникот за вршење на подводни активности во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/80), во член 12 став 1 во уводната реченица зборовите: „до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 100.000“.

Во став 2 зборовите: „до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 50.000“.

Член 2

Во член 13 став 1 во уводната реченица зборовите: „до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 50.000“.

а Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 288-1-2/41
22 јули 1987 година
Белград

Сојузен секретар за
внатрешни работи,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

721.

Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спогодба за регулирање на лекувањето на осигуреници на СФРЈ во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/85 и 24/87), Советот на Сојузот на заедниците на здравствено-то осигуравање и здравството на Југославија на седницата, одржана на 17 јуни 1987 година, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПАТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ НА СФРЈ ЗАБОЛЕНИ ОД КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за дијагностичка обработка во нашите здравствени центри на осигуреници заболени од кардиоваскуларни заболувања пред упатувањето на операција на срцето или на големите крвни садови во странство, медицинските индикации за користење на кардиохируршки услуги во странски здравствени институции, медицинската документација на осигурениците во врска со заболувањата поради кои се упатуваат на лекување во странство, здравствените институции во странство во кои првенствено треба да се упатуваат осигуреници заболени од кардиоваскуларни заболувања и основните елементи на договорите што се склучуваат со здравствените институции во странство во кои се упатуваат заболени осигуреници.

Член 2

Под лекување во странство, во смисла на овој правилник, се подразбира: консултативен преглед, амбулантно-поликлиничко лекување, стационарно лекување и упатување на контролен преглед.

Член 3

Осигуреник кој боледува од кардиоваскуларно заболување може да се упати на лекување во странска здравствена институција само ако претходно е извршена комплетна (неинванзивна и инванзивна) дијагностика во нашата земја.

Член 4

Дијагностичка обработка на заболениот осигуреник пред упатувањето во странство, вршат кадровски и технички комплетно опремени кардиоваскуларни центри во нашата земја.

Член 5

Кардиоваскуларните центри од член 4 на овој правилник обезбедуваат потполна медицинска документација врз основа на која може да се изврши: процена на потребата за вршење на кардиохируршки захват, процена на ризикот од зафатот и процена на евентуалната потреба за упатување на лекување во странство.

Член 6

По исклучок, заболениот осигуреник може да се упати во соодветна странска здравствена институција заради дијагностика ако комплетната дијагностика не може да се изврши во нашата земја.

Член 7

Пред упатувањето на заболениот осигуреник на лекување во странство е потребно во здравствените центри во нашата земја да се санират сите жаришта и интеркурентните заболувања на осигуреникот што можат да го одложат почетокот на лекувањето во странство.

Член 8

На лекување во странство заради изведување на кардиохируршки зафати можат да се упатат:

1) Заболени осигуреници кај кои е неопходен мошне комплициран хируршки зафат со исклучително висок хируршки ризик (што бара специјална опрема за контрола на хемодинамиката и посебна обученост и искуства на

кардиорирушка екипа), а кај кои со интервенција во странскиот центар можат подоцна да се очекуваат значително подобри резултати;

2) Заболени осигуреници кај кои е индициран комбиниран хируршки зафат на отворено срце и на големите крвни садови со висок ризик од интервенција;

3) Заболени осигуреници кај кои е неопходна ургентна интервенција кои, поради недостиг не потрошен материјал не можат да се оперираат во здравствените центри во нашата земја;

4) Заболени осигуреници чија здравствена состојба не дозволува долго чекање на листата за операција во нашите здравствени центри;

5) Заболени осигуреници со мошне сложени вродени срцеви мани.

Член 9

Контролните прегледи на заболени осигуреници лекувани во странски здравствени институции се вршат во соодветните високоспецијализирани кардиоваскуларни центри во нашата земја.

По исклучок, заболениот осигуреник може да се упати на контролен преглед во странска здравствена институција во која е лекуван во случај на компликации и потреби од евентуална реинтервенција што се проценуваат на ист начин и по постапката како и кај претходното упатување.

Член 10

Осигурениците заболени од кардиоваскуларни заболувања би требало да се упатуваат на оперативна лекување првенствено во афирмираните здравствени институции во странство, водејќи сметка за очекуваниот ефект и економичноста на лекувањето.

Член 11

Со странските здравствени институции, во кои се упатува претежен број на наши осигуреници, Сојузот на заедниците на здравственото осигуравање и здравството на Југославија, по можност, склучува договор со кој ќе се регулираат: начинот на прием, третманот на заболени осигуреници, облиците на соработка со нашите високо-специјализирани кардиоваскуларни центри и др.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1368
17 јуни 1987 година
Белград

Претседател на Советот на
Сојузот на заедниците на
здравственото осигуравање
и здравството на
Југославија,
Прим. д-р Зорица Вујиќ, с. р.

722,

Врз основа на член 32 став 1 и член 81 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОВОШЈЕТО, ЗЕЛЕНЧУКОТ И ПЕЧУРКИТЕ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/79), во член 12 став 4, на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „и класата на која и припаѓа“.

Член 2

Во член 113 став 2 точка 1 се менува и гласи:

„Л) влажноста на јатката да не преминува 6%;“

Точка 5) се менува и гласи:

„-) да нема запалени плодови повеќе отколку што е дозволено за одделна класа;“

По став 4 се додава став 5, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 3 во член 113 јатката од лешник наменета за индустриска преработка може да се пушта во промет и некалибрирана така што да ги исполнува условите од став 2 на овој член.“

Член 3

Член 118 се менува и гласи:

„јатката од лешник се пакува во амбалажа која и обезбедува зачувување на квалитетот во условите на транспорт и чување.“

Член 4

Во член 126 став 1 точка 1) се менува и гласи:

„1) да содржи најмногу 6% влага (повеќе од 10 g јатки од бадем сушени на $103^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ за време од 6 часа;“

Член 5

Член 130 се менува и гласи:

„Јатката од бадем се пакува во амбалажа која и обезбедува зачувување на квалитетот во условите на транспорт и чување.“

Член 6

Во член 132 став 1 точка 10 се брише.

Член 7

Во член 137 став 1 точка 9 се брише.

Член 8

Член 140 се менува и гласи:

„јатката од кикиритки се пакува во амбалажа која и обезбедува зачувување на квалитетот во условите на транспорт и чување.“

Член 9

Во член 176 став 5 зборовите: „прскање и“ се бришат.

Член W

Во член 354 став 1 се менува и гласи:

„Како грав од екстра класа може да се пушта во промет и грав од следните сорти: тетовец, градиштанец и сите новопризнати домашни сорти.“

Член И

Член 355 се менува и гласи:

„Гравот во зрно од I класа мора да им одговара на условите од член 354 на овој правилник, со извесно отстапување во поглед на уедначеноста според крупноста, бојата и оштетувањата на зрната.“

Се дозволуваат од 2% расипани (мувсосани) зрна, до 4% зрна со напукната лушпа или со механички оштетувања на зрната (полутинки на зрна), до 1% зрна со оштетувања од штетници, но без присуство на живи штетници во кој да било стадиум на развој, од 0,5% од масата на вкупните туѓи примеси и до 3% зрна со недостатоци во поглед на бојата (бојосани со плевел при механичката вршидба или зрна извалкани од земја), така што вкупното отстапување не смее да биде поголемо од 10% (m/m).“

Член 12

Член 356 се менува и гласи:

„Гравот во зрно од II класа мора да им одговара на условите од член 354 на овој правилник, така што во единица на пакување може да има: до 5% од масата зрна од повеќе сорти грав, до 5% расипани (мувсосани) зрна, до 5% зрна со напукната лушпа или со механички оштетува-

ња (полутинки на зрна), до 1% зрна со оштетувања од штетници, но без живи штетници во кој да било стадиум на развој, до 1% туѓи примеси и до 5% зрна со недостатоци во поглед на бојата (бојосани со плевел при механичката вршидба или извалкани од земја), така што вкупното отстапување не сме да биде поголемо од 10% (m/m).“

Член 13

По член 357 се дода нов назив на пододделот: „Други производи“ и нови чл. 357а, 357б, 357в и 357г, кои гласат:

„Член 357а

Под други производи, во смисла на овој правилник, се подразбираат: семе од афион (*Paraver somniferum*), семе од сусам (*Sesamum indicum*), семка од тиква (*Cucurbita pepo*), и плод од рогушка (*Ceratonia siliqua*), што се наменети за потрошувачка во свежа состојба или се користат за полнење односно препокривање на површините во подготовка и производството на кондиторски производи.

Член 357б

Под семе од афион, во смисла на овој правилник, се подразбира семе за јадење од растението афион (*Paraver somniferum*), кое зависно од сортата се пушта во промет како: син, сивкавоцрн, сив и бел афион, кои мораат да бидат декларирани.

Член 357в

Семето од афион од член 357б на овој правилник треба да ги исполнува следните услови:

- 1) да е здраво;
- 2) да е зрело, со уедначена карактеристична боја за сортата;
- 3) да не е извалкано, навлажено, мувсосано, извртено и нагниено;
- 4) да не содржи семе од отровни растенија (буника и др);
- 5) да не содржи инсекти во кој да било стадиум на развој;
- 6) да не содржи длаки од глодачи;
- 7) да нема непријатна, збајатена, запалена и туѓа миризба;
- 8) да не е горчливо, запалено и стипчаво;
- 9) да не содржи остатоци од средствата за заштита над максимално дозволената количина;
- 10) да не содржи повеќе од 10% вода;
- 11) да не содржи повеќе од 3% туѓи примеси, од што најмногу 2,5% оштетени зрна, до 0,6% органски примеси по потекло од афион или на други растенија (парчиња од чушка, стебленца и лист, семе од плевелски и културни растенија и други растителни делчиња) и до 0,2% неоргански примеси (песок, земја, каменчиња и сл.);
- 12) да не содржи повеќе од 0,5% pepел нерастворлива во хлороводородна киселина;
- 13) да не содржи повеќе од 4% (m/m) семе од афион од други сорти.

Член 357г

Семето од сусам, семките од тиква и плодот од рогушка од член 357а на овој правилник што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да се здрави;
- 2) да се зрели, со уедначена карактеристика на бојата за производот;
- 3) да не се извалкани, навлажени, мувсосани, извртени и нагниени;
- 4) да имаат типично пријатна миризба;
- 5) да имаат пријатен вкус карактеристичен за производот;
- 6) да не содржат остатоци од средствата за заштита над максимално дозволената количина;
- 7) да не содржат инсекти во кој да било стадиум на развој;
- 8) содржината на вкупните туѓи примеси да не преминува 3% (m/m), така што да нема повеќе од 0,5% органски примеси по потекло од растението на кое производот му припаѓа и не повеќе од 0,2% примеси од неорганско потекло (песок, земја, каменчиња и сл.).“

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/90
7 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драговиќ, с. р.

723.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „CORRIERE DELLA SERA“, број 164, од 12 јули 1987 година, кој излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/14
27 јули 1987 година
Белград

Сојузен секретар за
внатрешни работи,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

724.

Врз основа на член 17 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85 и 31/87), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1. Во Упатството за начинот на евидентирање на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/86), во точка 2 одредба под 4 зборовите: „став 2“ се заменуваат со зборовите: „став 4“.

2. Во точка 3 став 2 по одредбата под 6 се додава нова одредба под 7, која гласи:

„7) шифра на дејноста на примачот на средствата“.

3. Во точка 4 став 1 се заменува со два нови става, кои гласат:

„Организацијата на здружен труд што не склучила самоуправни спогодба за здружување на труд и средства или ја склучила, а по таа спогодба не ги уплатила средствата во износ на тримесечната обврска, е должна, согласно со член 8 став 4 од Законот, да ги уплати средствата за здружување до 15-ти во месецот за претходното тримесечје на посебна сметка на Фондот на федерацијата кај организационата единица на Службата кај која има Своја жиро-сметка.

Организацијата на здружен труд што по склучената самоуправни спогодба, а најдоцна до крајот на наредната година, треба да ги користи средствата наменети за здружување од став 1 на оваа точка, к поднесува на орга-

низационата единица на Службата кај која ја води својата жиро-сметка барање за промена на намената на уплатените средства на Фондот за здружување во здружените средства на Фондот и еден примерок од самоуправната спогодба.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „став 7“ се заменуваат со зборовите: „став 10“.

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

Во досегашниот став 5, кој станува став 6, зборовите: „примените средства на Фондот наменети за здружување се заменуваат со зборот: „банката“.

Во досегашниот став 6, кој станува став 7, зборовите: „став 7“ се заменуваат со зборовите: „став 10“.

Досегашниот став 7 станува став 8.

4. По точка 4 се додава нова точка 4а, која гласи:
„4а. Организацијата на здружен труд - инвеститор или банката од член 8 став 2 на Законот што не почнала да ги користи средствата во рок од три месеци, е должна, согласно со член 8 став 3 од Законот, тие средства да ги уплати на посебна сметка на Фондот на федерацијата во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот од три месеци. Фондот на федерацијата тие средства ќе А ги уплати на овластената банка на територијата на стопански недоволно развиената република односно на Социјалистичка Автономна Покраина Косово на чија територија се реализира програмата по самоуправната спогодба според која тие средства се здружени.

Инвеститорот од став 1 на оваа точка ќе поднесе барање до овластената банка што ги примила средствата од тој став за враќање на тие средства кога ќе се стекнат условите да се почне ро користење на средствата по самоуправната спогодба.

Ако банката од став 1 на оваа точка не ги пренесе средствата по барањето на инвеститорот, Службата, согласно со член 8 став (0 од Законот, по барање на инвеститорот ќе ги пренесе средствата од сметката на банката на сметката на инвеститорот.

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9439
30 јули 1987 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Риканбвиќ, с. р.

725.

Врз основа на член 40 точ. 2, 5 и 6 и на член 93 став 4 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86 и 42/87), директорот на Сојузниот завод за статистика објавува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕНТОТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи, за јули 1987 година во однос на декември 1986 година изнесува 0,538.

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи по гранки на дејности, за јули 1987 во однос на декември 1986 година изнесува:

Шифра на гранката	Назив на гранката на дејноста	Коефициент
1	2	3
	ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ-ВКУПНО	0,06
0101	Електростопанство	- 0,019 v
0102	Производство на јаглен	0,045
0103	Преработка на јаглен	0,061
0104	Производство на нафта и земен гас	0,084

Шифра на гранката	Назив на гранката на дејноста	Коефициент	Шифра на гранката	Назив на гранката на дејноста	Коефициент
0105	Производство на нафтени деривати	0,097	0126	Производство на готови текстилни производи	0,073
0106	Производство на железна руда	0,072	0127	Производство на кожа и крзно	0,033
0107	Црна металургија	0,068	0128	Производство на кожни обувки и галантерија	0,066
0108	Производство на руди на обоени метали	0,048	0129	Преработка на каучук	0,050
0109	Производство на обоени метали	0,045	0130	Производство на прехранбени производи	0,048
0110	Преработка на обоени метали	0,056	0131	Производство на пијалаци	0,071
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	0,062	0132	Производство на добиточна храна	0,052
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	0,064	0133	Производство и преработка на тутун	0,092
0113	Металопреработувачка дејност	0,074	0134	Графичка дејност	0,061
0114	Машиноградба	0,087	0300	Искористување на шуми	0,071
0115	Производство на сообраќајни средства (без бродоградба)	0,051	<p>3. Просечниот растеж (процент) на животните трошоци во пресметковниот период јануари-јули 1987 година во однос на просекот на животните трошоци во претходната година во СФРЈ изнесува 72%.</p> <p>4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.</p> <p>Бр. 001/3175/1 3 август 1987 година Белград</p> <p>Заменик на директорот на Сојузниот завод за статистика, м-р Љубомир Кеџиќ, с.р.</p>		
0117	Производство на електрични машини и апарати	0,068			
0118	Производство на базни хемиски производи	0,077			
0119	Преработка на хемиски производи	0,077			
0120	Производство на камен, чакал и песок	0,097			
0121	Производство на градежен материјал	0,057			
0122	Производство на режана граѓа и плочи	0,053			
0123	Производство на финални производи од дрво	0,064			
0124	Производство и преработка на хартија	0,077			
0125	Производство на текстилни предива и ткаенини	0,068			

726.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ, А ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОСЕГАШНИТЕ ДОЗВОЛИ

Сојузниот комитет за земјоделство издаде, дозволи за пуштање во внатрешниот промет на следните средства за заштита на растенијата на кои престанале да важат досегашните дозволи:

Реден број	НАЗИВ НА СРЕДСТВОТО	Назив на производителот	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство за пуштање во промет средства за заштита на растенијата чие важење престанало, издадена со решение број	Број на решението на Сојузниот комитет за земјоделство за продолжување на важењето на дозволата
1	ACTRIL-M	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину УНИКОМЕРЦ, Загреб	1521/1 од 2 март 1982 година	3747/2 од 1 јуни 1987 година
2	ALANLOR EC-48	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	4760/5 од 29 декември 1981 година	3246/2 од 6 мај 1987 година
3	ALANLOR E-48	Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди“, Крушевац	3069/1 од 18 април 1986 година	1112/3 од 6 мај 1987 година
4	ALAPIN	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	530/4 од 23 април 1982 година	2967/2 од 6 мај 1987 година
5	ANIKOLIN МАМАК	РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	2461/1 од 1 април 1982 година	3660/2 од 21 мај 1987 година

1	2	3'	4	5
6	BILAN P-2	Органско-хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	6599/1 од 10 ноември 1981 година	3500/2 од 21 мај 1987 година
7	BILAN P-2,8	Органско хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	6609/1 од 10 ноември 1981 година	3499/2 од 21 мај 1987 година
8	BILAN E-3	Органско хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	6608/1 од 10 ноември 1981 година	3501/2 од 21 мај 1987 година
9	BAKARNI CINEB	Хемијска индустрија „ЖУПА“, ООУР „Пестициди“, Крушевац	1166/1 од 15 февруари 1982 година	1313/2 од 13 март 1987 година
10	BAKARNI FOLPET	Органско хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	994/1 од 9 февруари 1982 година	1216/5 од 1 јуни 1987 година
11	BAKRENI FOLPET	Кемијска индустрија РАДОЊА ООУР „Заштита биља“, Сисак	221/5 од 2 јуни 1982 година	3358/2 од 13 мај 1987 година
12	BAKRENI PROPINEB	Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	588/5 од 21 април 1982 година	3360/2 од 13 мај 1987 година
13	BAKRENO VAPNO	Кемијска индустрија РАДОЊА ООУР „Заштита биља“, Сисак	222/6 од 21 април 1982 година	3357/2 од 13 мај 1987 година
14	BRESTAN konz.	Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну унутрашњу трго- вину и производњу ЈУГОХЕ- МИЈА, ООУР „Хемија“, Београд	6653/1 од 10 ноември 1981 година	3366/1 од 6 мај 1987 година
15	„CALTAN	Chevron Chemical Company, Pa- ris, кого го застапува во Југо- славија АГРОТЕХНИКА-ГРУ- ДА, ТОЗД Груда - Зунања трговина, Љубљана	993/1 од 9 февруари 1982 година	1593/2 од 19 март 1987 година
16	CHROMONEB S-70	Кемијски комбинат CHROMOS, ООУР „Chromos - Заштита би- ља“, Згреб	468/1 од 20 јануари 1981 година	1673/1 од 11 март 1987 година
17	CINEB P-8	Органско хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	6606/1 од 10 ноември 1981 година	1215/2 од 11 март 1987 година
18	CINEB P-8	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6822/1 од 16 ноември 1981 година	6182/3 од 12 јануари 1986 година
19	CINEB S-65	Органско-хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	6814/1 од 16 ноември 1981 година	1920/2 од 7 април 1987 година
20	CINEB S-80	Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди“, Крушевац	6818/1 од 16 ноември 1981 година	1596/2 од 19 март 1987 година
21	SIMOZIN 60, 4-S	Органско хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	1040/1 од И февруари 1982 година	4356/2 од 24 јуни 1987 година
22	DEHERBAN COMBI- -MD	Кемијски комбинат CHROMOS ООУР „Chromos-Заштита би- ља“, Загреб	6646/1 од 10 ноември 1981 година	1696/1 од 12 март 1987 година
23	DEHERBAN FLUID	Кемијски комбинат CHROMOS, ООУР „Chromos-Заштита би- ља“, Загреб	6642/1 од 10 ноември 1981 година	1695/1 од 12 март 1987 година
24	DEHERBAN SPECIJAL	Кемијски комбинат CHROMOS, ООУР „Chromos-Заштита би- ља“, Загреб	6643/1 од 10 ноември 1981 година	1255/2 од 11 март 1987 година
25	DELAN	Товарна кемичних изделков ПИНУС, Раче при Марибору	6597/1 од 10 ноември 1981 година	605/2 од И март 1987 година
26	DIFOS E-50	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	296/1 од 13 јануари 1982 година	4035/2 од 8 јуни 1987 година

1	2	3	4	5
27	DIPTEREX 5, прашиво	Товарна кемичних izdelkov ПИЛУС, Раче при Марибору	152/1 од 5 јануари 1982 година	2738/2 од 6 мај 1987 година
28	DIPTEREX TZ-25	Товарна кемичних izdelkov ПИЛУС, Раче при Марибору	433/2 од 1 април 1982 година	2178/2 од 6 мај 1987 година
29	DIPTEREX SL-50%	Товарна кемичних izdelkov ПИЛУС, Раче при Марибору	6610/1 од 10 ноември 1981 година	4209/2 од 26 јуни 1987 година
30	DIPTEREX-80%	Товарна кемичних izdelkov ПИЛУС, Раче при Марибору	6613/1 од 10 ноември 1981 година	4204/2 од 26 јуни 1987 година
31	DOSANEX	Sandoz, Basel, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну и унутрашњу трговину ВЕЛЕБИТ, Загреб	6641/1 од 10 ноември 1981 година	5231/3 од 8 јануари 1987 година
32	DYFONAT 10-G	Stauffer Chemical Company, New York, кого во Југославија го застапува Органско-хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	151/1 од 5 ноември 1982 година	3711/2 од 1 јуни 1987 година
33	ENOVIT-M	Sircam, Milano, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	6634/1 од 10 ноември 1981 година	2177/3 од 15 мај 1987 година
34	FOLITHION	Bayer, Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Југославија“, Љубљана	6615/1 од 10 ноември 1981 година	4203/2 од 26 јуни 1987 година
35	FOLPET 50-WP	Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица	1319/2 од 2 март 1982 година	3710/2 од 3 јуни 1987 година
36	GEOBILAN	Органско-хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	6600/1 од 10 ноември 1981 година	3502/2 од 21 мај 1987 година
37	HERBOCID	Товарна кемичних izdelkov ПИЛУС, Раче при Марибору	1258/1 од 17 февруари 1982 година	2737/2 од 15 мај 1987 година
38	IGRAN 50	Siba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува COMMERCE, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	2464/1 од 10 април 1982 година	882/1 од 9 февруари 1987 година
39	IMIDAN	Stauffer Chemical Company, New York, кого во Југославија го застапува Органско-хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	6651/1 од 10 ноември 1981 година	602/2 од 11 март 1987 година
40	INAKOR EXTRA SC-50	Хемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	838/1 од 4 февруари 1982 година	2616/2 од 27 април 1987 година
41	KARBARIL S-50	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6827/1 од 16 ноември 1981 година	3148/2 од 6 мај 1987 година
42	KEMAKOL	Товарна душика - Руше	7276/2 од 21 декември 1981 година	3708/2 од 1 јуни 1987 година
43	KOLOSUL	Siba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува COMMERCE ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	1165/1 од 15 февруари 1982 година	3147/2 од 6 мај 1987 година
44	KUPRIKSANIL 18-S	Sircam, Milano, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	1039/1 од 11 февруари 1982 година	4283/2 од 24 јуни 1987 година
45	LINDAN 20-EC	Хемијска индустрија ЗОРКА, ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица	1353/2 од 5 март 1981 година	3709/2 од 3 јуни 1987 година

1	2	3	4	5
46	LIMAX	Dr R. Maag, Dieseldorf, кого во Југославија го застапува Товарна душика - Руше	6647/1 од 10 ноември 1981 година	957/2 од 11 март 1987 година
47	MALATION P-1	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6823/1 од 16 ноември 1981 година	508/2 од 11 март 1987 година
48	MALATION P-5	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6825/1 од 16 ноември 1981 година	509/2 од И март 1987 година
49	MALATION E-50	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6810/1 од 16 ноември 1981 година	2255/2 од 24 април 1987 година
50	MELPREX S-65	American Cyanamid Company, New Jersey, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6626/1 од 10 ноември 1981 година	2733/2 од 15 мај 1987 година
51	MESUROL-GRANULAT	Bayer, Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Југославија“, Љубљана	6612/1 од 10 ноември 1981 година	4207/2 од 24 јуни 1987 година
52	METASISTOX-(i)	Bayer, Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Југославија“, Љубљана	6611/1 од 10 ноември 1981 година	4208/2 од 24 јуни 1987 година
53	MONITOR	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	156/1 од 5 јануари 1982 година	3084/2 од 6 мај 1987 година
54	MONOSAN HERBI SPECIAL	РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галенине-Агрохемија“, Земун	5694/5 од 19 октомври 1981 година	8621/2 од 12 јануари 1987 година
55	MOROGAL	Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди“, Крушевац	7854/1 од 13 декември 1982 година	9066/2 од 8 јануари 1987 година
56	NEORON 500	Giba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува COMMERCE ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	896/1 од 5 февруари 1982 година	601/2 од 11 март 1987 година
57	OFFSHOOT-T	Procter and Gamble Company, London кого во Југославија го застапува РО за спољну и унутрашњу трговину „ХЕМПРО“, Београд	6639/1 од 10 ноември 1981 година	1389/3 од 22 април 1987 година
58	ORTHO PHALTAN 50-WP	Chevron Chemical Company, Paris кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда - Зун^ња трговина, Љубљана	6629/1 од 10 ноември 1981 година	1363/2 од 13 март 1987 година
59	PANOGEN-M	F. Joh. Kwizda, Веб, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	6636/1 од 10 ноември 1981 година	3083/2 од 6 мај 1987 година
60	PINODRIN	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	948/2 од 16 февруари 1981 година	604/2 од И март 1987 година
61	СИН КАМЕН	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	1162/1 од 15 февруари 1982 година	4526/2 од 26 јуни 1987 година
62	POSSE 1,5-8	FMC Corporation, Agricultural Group, Philadelphia, кого во Југославија го застапува РО АГ-РОСЛАВонија, Осиек	802/1 од 3 февруари 1982 година	1857/2 од 24 март 1987 година
63	POSSE 25-EC	FMC Corporation, Agricultural Group, Philadelphia, кого во Југославија го застапува РО АГ-РОСЛАВонија, Осиек	803/1 од 3 февруари 1982 година	724/2 од 24 март 1987 година

1	2	3	4	5
64	RELDAN 2-E	Dow Cehmical Comarpany, Norfolk - USA кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	1426/4 од 30 септември 1981 година	1088/2 од 4 март 1987 година
65	SIMATROL S-50	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6620/1 од 10 ноември / 1981 година	354/3 од 24 април 1987 година
66	SIMAZIN S-50	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6826/1 од 16 ноември 1981 година	881/1 од 9 февруари 1987 година
67	SISTEMIN 40 ЖУПА	Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди“, Крушевац	6831/1 од 16 ноември 1981 година	163/2 од 9 февруари 1987 година
68	SUMICOMBI 30-EC	Sumitomo, Osaka, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди“, Крушевац	800/1 од 3 февруари 1982 година	1314/2 од 13 март 1987 година
69	THIODAN E-35	Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну унутрашњу трговину и производњу ЈУГОХЕМИЈА, ООУР „Хемија“, Београд	157/1 од 15 јануари 1982 година	3369/2 од 13 мај 1987 година
70	VOLATON G-5%	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	160/1 до 5 јануари 1981 година	3712/2 од 1 јуни 1987 година
71	VOLATON G-10%	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	159/1 од 5 јануари 1982 година	3713/2 од 1 јуни 1987 година
72	ZORASAN	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6834/1 од 16 ноември 1981 година	875/3 од 11 март 1987 година
73	ZORASAN ТЕЧЕН	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6821/1 од 16 ноември 1981 година	874/2 од 11 март 1987 година
74	2UVAPIN	Хемијска индустрија ЖУПА ООУР „Пестициди“, Крушевац	6832/1 од 16 јануари 1981 година	883/1 од 9 февруари 1987 година

Бр. 4829/1
2 јули 1987 година
Белград

Заменик на
претседателот
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
м-р Томе Кузмановски, с. р.

727.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство издаде, од 1 јануари до 30 јуни 1987 година, дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Ред. број	НАЗИВ НА СРЕДСТВОТО	Назив на производителот	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство издадена со решение број
1	2	3	4
1	БАКАРЕН ОКСИХЛОРИД S-50	Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	502/2 од 11 марта 1987 година
2	БАКАРНА ВАР WP-50	Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	1735/2 од 24 март 1987 година

1	2	3	4
3	BASAMID ГРАНУЛАТ	BASF, Ludwigshafen, Rh, кого во Југославија го застапува РО за Меѓународну трговину и застапување иностраних фирми „ПРОГРЕС“, ООУР „Progres-Nemotex“, IV Робна дирекција - BASF, Београд	3449/2 од 21 мај 1987 ' година
4	BETAFEN-TS	Хемијска индустрија „ЖУПА“, ООУР „Пестициди“, Крушевац	1741/1 од 12 март 1987 година
5	BRESTAMID	Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну, унутрашњу трговину и производи, у „ЈУГОХЕМИЈА“, ООУР „Хемија“, Београд	275/3 од 12 март 1987 година
6	BROM-O-GAS	Great Lakes Chemical Corporation, West Lafayette USA, кого во Југославија го застапува „КЕМИКАЛИЈА“, унутрашња и вањска трговина, ООУР „ОМНИКЕМ“, Загреб	394/2 од 22 јануари 1987 година
7	CHINOSOL-W	Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну, унутрашњу трговину и производи, у „ЈУГОХЕМИЈА“, ООУР „Хемија“, Београд	1176/2 од И март 1987 година
8	CIBAK-OHIS	Органско-хемијска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	503/2 од И март 1987 година
9	CINEB4S-65	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита бил,а“, Шабац	2100/2 од 29 април 1987 година
10	CLAP	Chemie Linz, Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика - Руше	1740/1 од 12 март 1987 година
11	DELAN SC-750	Celamerck, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	1497/1 од 4 март 1987 година
12	DURSBAN E-48	Dow Chemical Company, Europe S.A., Беч, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos-Заштита билја“, Загреб	772/2 од И март 1987 година
13	EPTAM 6-E	Stauffer Chemical Company, New York, кого во Југославија го застапува Органско-хемијска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	1672/1 од И март 1987 година
14	ETHREL	Union Carbide Europe, Geneve, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	2/2 од 12 март 1987 година
15	ETOLIN	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину УНИКОМЕРЦ, Загреб	3/2 од 4 март 1987 година
16	FLEX	ICI, Plant Protection Division, Fernhurst - London, кого во Југославија го застапува РО „INTEREXPORT“, ООУР Заступање иностраних фирми, Београд	1658/1 од 11 март 1987 година
17	GLIFOPIN	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче црн Марибору	2146/2 од 7 април 1987 година
18	GRASIDIM	Sirsam, Milano, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	1153/2 од 11 март 1987 година
19	IMPACT	ICI, Plant Protection Division, Fernhurst-London, кого во Југославија го застапува РО „INTEREXPORT“, ООУР Заступање иностраних фирми, Београд	1494/1 од 4 март 1987 година
20	KARBARIL-50	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	3224/3 од 8 јуни 1987 година
21	KUMULAN	BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми ПРОГРЕС, ООУР „Progres-Nemotex“, IV Робна дирекција - BASF, Београд	3090/2 од 6 мај 1987 година

1	2	3	4
22	LASSO/LINURON	Monsanto Europe S.A., Brisel, кого во Југославија го застапува „АГРОТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	603/2 од 11 февруари 1987 година
23	LENTAGRAN-EC	Chemie Linz, Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душка - Руше	1739/1 од 12 март 1987 година
24	MATAVEN	Shell International Petroleum Company, London, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину „АСТРА“, ООУР Заступање иностраних фирми, Загреб	1656/1 од П март 1987 година
25	NISSORUN 10-EC	Nippon Soda Company, Tokio, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица	292/2 од 4 март 1987 година
26	NISSORUN 10-WP	Nippon Soda Company, Tokio, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица	291/2 од 4 март 1987 година
27	NUDRIN L-20	Shell International Petroleum Company, London, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину „АСТРА“, ООУР Заступство иноземних фирми, Загреб	“ 1498/1 од 4 март 1987 година
28	ORDRAM 6-E	Органско-хемијска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	505/4 од 15 мај 1987 година
29	PALLINAL	BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми „ПРОГРЕС“, РО „Progress-Nemotex“, IV Робна дирекција - BASF, Београд	3091/2 од 6 мај 1987 година
30	PROMETRIN S-50	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	2107/2 од 29 април 1987 година
31	OTROV ZA POLZAVI M-5	Кемијски комбинат CHROMOS, ООУР „Chromos-Заштита биља“, Загреб	3614/2 од 13 мај 1987 година
32	RO-NEET 6-E	Stauffer Chemical Company, New York, кого во Југославија го застапува Органско-хемијска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“, ООЗТ „Пестициди“, Скопје	504/2 од 8 јуни 1987 година
33	SCEPTER	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	184/2 од П март 1987 година
34	SIMATROL-COMBI	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	1657/1 од 11 март 1987 година
35	TERBUTRIN-R	Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	3359/2 од 13 мај 1987 година
36	TOPAS ^(R) 100-EC	Ciba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува „COMMERCE“, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	500/2 од 4 март 1987 година
37	TORDON 22 K	Dow Chemical Europe - Horgen, кого во Југославија го застапува Кемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos-Заштита биља“, Загреб	1689/1 од 11 март 1987 година
38	TRIDAL-S	Eli Lilly and Company, Indianapolis, кого во Југославија го застапува Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	1496/1 од 4 март 1987 година
39	TRIDAL-MZ	Eli Lilly and Company, Indianapolis, кого во Југославија го застапува Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“, Сисак	1495/1 од 4 март 1987 година
40	ZORAMAT-500	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“, Шабац	1706/1 од 12 март 1987 година
41	ZUPINEB S-70	Хемијска индустрија „ЖУПА“, ООУР „Пестициди“, Крушевац	358/3 од 15 мај 1987 година

728.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ ИЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

Сојузниот комитет за земјоделство изврши, измени и дополненија во следните дозволи за пуштање во внатрешен промет на средствата за заштита на растенијата:

Реден број	НАЗИВ НА СРЕДСТВОТО	Назив на производителот	Дозвола за пуштање во внатрешен промет издал Сојузниот комитет за земјоделство, со решение број	Дозвола за пуштање во внатрешен промет објавена во „Службен лист на СФРЈ“, и реден број на списокот	Измена - дополнение во^ дозволата изврши Сојузниот комитет за земјоделство, со решение број	Измена - дополнение во дозволатата
1	2	3	4	5	6	7
1	ACTELLIC-50	ICI, Plant Protection Division, Fernhurst-London, кого во Југославија го застапува РО за спољну трговину INTEREXPORT, ООУР Заступање иностраних фирми, Београд	3378/2 од 25 август 1984 година	34/85-1	1492/1 од 4 март 1987 година	Дополнение на примена-та и измена на каренцата
2	ANIMERT V-101	Duphar B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОЗТ ЗЗПК МАКЕДОНИЈА, РО „Мкедонија-промет“, ООУР МАГРО, Скопје	4045/2 од 10 јули 1985 година	40/86-5	1412/2 од 13 март 1987 година	Измена на застапникот
	CASORON-G	Duphar B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОЗТ ЗЗПК МАКЕДОНИЈА, РО „Македонија-промет“, ООУР МАГРО, Скопје	7859/1 од 13 октомври 1982 година	35/85-19	1408/2 од 13 март 1987 година	Измена на застапникот
	CASORON-GSR	Duphar B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОЗТ ЗЗПК МАКЕДОНИЈА, РО „Македонија-промет“, ООУР МАГРО, Скопје	5441/1 од 23 септември 1985 година	40/86-21	1582/2 од 13 март 1987 година	Измена на застапникот
	DIMILIN WP-10	Duphar B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОЗТ ЗЗПК МАКЕДОНИЈА, РО „Македонија-промет“, ООУР МАГРО, Скопје	2214/2 од 18 април 1986 година	40/86-32	1411/2 од 13 март 1987 година	Измена на застапникот
	DIMILIN WP-25	Duphar B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОЗТ ЗЗПК МАКЕДОНИЈА, РО „Македонија-промет“, ООУР МАГРО, Скопје	5440/2 од 3 октомври 1985 година	40/86-33	1410/2 од 13 март 1987 година	Измена на застапникот

1	2	3	4	5	6	7
7	DOTAN 5-G	Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину УНИКОМЕРЦ, Загреб	340/1 од 10 јануари 1984 година	27/84-18	501/2 до 4 март 1987 година	Дополнение на примената
8	FASTAC 10%-SC	Shell International Petroleum Company, London, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину АСТРА ООУР Заступање иноземних фирми, Загреб	2757/1 од 19 април 1985 година	34/85-14	1499/1 од 4 март 1987 година	Дополнение на примената
9	FYDUSIT ^(R) G	Dupher B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОЗТ ЗЗПК МАКЕДОНИЈА, РО „Македонија-промет“, ООУР МАГРО, Скопје	1738/1 од 14 март 1985 година	34/85-16	1583/2 од 13 март 1987 година	Измена на застапникот
10	LENTAGRAN-WP	Chemie Linz, Linz, кого во Југославија го застапува Товарна дудинка - Руше	845/1 од 4 февруари 1982 година	44/82-32	1708/1 од 12 март 1987 година	Дополнение на примената
11	MESUROL FS-500	Bayer, Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Југославија“, Љубљана	1501/1 од 18 февруари 1986 година	40/86-33	282/2 од 4 март 1987 година	Дополнение на примената
12	MODOWN 4-F	Rhone Poulenc Agrochemie, Lyon, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутарњу трговину УНИКОМЕРЦ, Загреб	1740/1 од 14 март 1985 година	34/85-21	391/1 од 19 јануари 1987 година	Измена на кооперантот
13	PIRIMOR WP-50	ICI, Plant Protection Division, Fernhurst-London, кого во Југославија го застапува РО за спољну трговину INTEREXPORT, ООУР Заступање иностраних фирми, Београд	3604/2 од 21 март 1984 година	34/85-71	1491/1 од 4 март 1987 година	Измена на примената и каренцата
14	PREVICUR-N	Schering, Berlin, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	3665/1 од 16 јуни 1983 година	27/84-38	249/3 од 9 март 1987 година	Дополнение на примената и измена на каренцата
15	PRIMAGRAM ^(R) 500-FW	Siba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува COMMERCE, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	5112/2 од 11 септември 1985 година	40/86-38	1707/1 од 12 март 1987 година	Измена на примената
16	RUBIGAN	Eli Lilly and Company, Indianapolis, кого во Југославија го застапува Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	6547/2 од 21 февруари 1984 година	34/85-83	3355/2 од 13 мај 1987 година	Измена на растворувањот

1

17	ROUNDUP	Monsanto Agricultural Products Company, St. Louis, кого во Југославија го застапува АГ-РОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	8975/1 од 24 декември 1986 година	4/87-50	213/2 од 11 март 1987 година	Дополнение на примена-та
18	SAPROL	Celamerck, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува АГ-РОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	464/2 од 2 март 1983 година	35/83-66	1/2 од 4 март 1987 година	Дополнение на примена-та и измена на каренца-та
19	STOMP 330-E	American Cyanamid Company, New Jersey, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабан	632/2 од 25 мај 1985 година	34/85-85	183/2 од 12 март 1987 година	Дополнение на примена-та
20	TANDEX ^(R) 80-WP	Siba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува COMMERCE, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	8284/2 од 11 - декември 1986 година	4/87-54	8284/3 од 24 април 1987 година	Измена во примената и отровност
21	TEDION V-18	Dupher B. V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува СОЗТ ЗЗПК МАКЕДОНИЈА, РО „Македонија-промет“, ООУР МАГРО, Скопје	3156/2 од 12 септември 1983 година	27/84-57	1409/2 од 13 март 1987 година	Измена на застапникот
22	TILT ^(R) 250-EC	Siba-Geigy, Basel, кого во Југославија го застапува COMMERCE, ТОЗД Репродукцијски материјал, Љубљана	832/6 од 6 јуни 1983 година	27/84-48	1524/2 од 19 март 1987 година	Дополнение на примена-та
23	TRIMIDAL	Eli Lilly and Company, Indianapolis, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита бил-а“, Сисак	1808/1 од 19 март 1985 година	34/85-37	3356/2 од 13 мај 1987 година	Измена на растворува-чот

Бр. 4831/1
2 јули 1987 година
Белград

2
Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет а
земјоделство,
м-р Томе Кузмановски, с р.

729.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/87), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека престанале да важат дозволиите за пуштање во внатрешниот промет следните средства за заштита на растенијата:

Ред. бр.	НАЗИВ НА СРЕДСТВОТО	Назив на производителот	Дозволата за пуштање во промет ја издал Сојузниот комитет за земјоделство, со решение број	Број на решението на Сојузниот комитет за земјоделство за престанок на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	ALLETTE	Rhone Poulenc Agrochemie, Lion, кого во Југославија го застапува РО за вањску и унутар- ¹ њу трговину „УНИКОМЕРЦ“, Загреб	461/2 од 20 јануари 1981 година	3235/1 од 28 април 1987 година
2	ATRAZIN 50 ПЛИВА	СООУР ПЛИВА, ООУР „Зашти-та биља“ Калиновица	6627/1 од 10 ноември 1981 година	2103/1 од 27 март 1987 година
3	ATROMET	Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	6593/1 од 10 ноември 1981 година	3220/1 од 27 април 1987 година
4	BAS AMID GRANULAT /	BASF, Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну и унутрашњу трговину ПРОГРЕС, ООУР „Progres-Hemotex" IV робна дирекција - BASF, Белград	6633/1 од 10 ноември 1981 година	3326/1 од 28 април 1987 година
5	BLADEX-COMBI	Shell International Petroleum Company, London, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину АСТРА, ООУР Заступство иноземних фирми, Загреб	473/1 од 20 јануари 1981 година /	3226/1 од 27 април 1987 година
6	BONALAN	Eli Lilly S.A., Zeneva, кого во Југославија го застапува Кемијска индустрија РАДОЊА ООУР „Заштита биља“, Сисак	6649/1 од 10 ноември 1981 година	3225/1 од 27 април 1987 година
7	BRESTAN (19-40)	Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну, унутрашњу трговину и производи ЈУГОХЕМИЈА, РО „Хемија“, Белград	6654/1 од 10 ноември 1981 година	4653/1 од 24 јуни 1987 година
8	BRESTAN-6Q	Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну, унутрашњу трговину и производњу ЈУГОХЕМИЈА, РО „Хемија“, Белград	155/1 од 5 јануари 1982 година	4156/2 од 24 јуни 1987 година
9	CINEB S-65	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6814/1 од 16 ноември 1981 година	2100/1 од 27 март 1987 година
10	DIFOCAP	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговика, Љубљана	6911/1 од 29 септември 1986 година	3757/1 од 21 мај 1987 година
И	DIKOPAN	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	6604/1 од 10 ноември 1981 година	3222/1 од 27 април 1987 година
12	FERTI-AKOTION 15:15:15, со 1% фенилтион	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	8048/2 од 13 јануари 1981 година	2101/1 од 27 март 1987 година
13	GEBUTOX FLOSSIG	Hoechst, Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну, унутрашњу трговину и производњу ЈУГОХЕМИЈА, РО „Хемија“, Белград	3840/2 од 26 јуни 1985 година	2236/2 од 8 мај 1987 година
14	HEDONAL-MCPP	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	6603/1 од 10 ноември 1981 година	3223/1 од 27 април 1987 година
15	KARBARIL-50	Товарна кемичних izdelkov ПИНУС, Раче при Марибору	6601/1 од 10 ноември 1981 година	3224/1 од 27 април 1987 година

1	2	3	4	5
16	MYCODIFOL	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	6914/1 од 29 септември 1986 година	3758/1 од 21 мај 1987 година
17	MYCODIFOL-L	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	1716/2 од 3 мај 1984 година	3759/1 од 21 мај 1987 година
18	NEOSAN-S	РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	7856/1 од 13 октомври 1982 година	3707/2 од 1 јуни 1987 година
19	ORTHO DIBROM 8-E	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	1556/2 од 1 април 1982 година	4154/2 од 24 јуни 1987 година
20	ORTHO DIFOLATAN-80	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	7519/2 од 26 декември 1985 година	3760/1 од 21 мај 1987 година
21	ORTHO DIFOLATAN течен	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	6712/2 од 21 декември 1985 година	3761/1 од 21 мај 1987 година
22	PROMETRIN S-50	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6833/1 од 16 ноември 1981 година	2107/1 од 27 март 1987 година
23	PROPAKLOR-65	СОУР ПЛИВА, ООУР „Заштита биља“, Калиновица	6622/1 од 10 ноември 1981 година	2105/1 од 27 март 1987 година
24	PROTRAZIN	СОУР ПЛИВА, ООУР „Заштита биља“, Калиновиќ	6621/1 од 10 ноември 1981 година	2104/1 од 27 април 1987 година
25	RADOFON P-5	Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	6596/1 од 10 ноември 1981 година	3219/1 од 27 април 1987 година
26	RAMROD	Monsanto Agricultural Products Company, St. Louis, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	2537/1 од 6 април 1982 година	8582/2 од 8 јануари 1987 година
27	SANTAR (R) SM	Sandoz, Basel, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну и унутарњу трговину БЕЛЕВИК Загреб	4554/2 од 26 јуни 1986 година	3756/1 од 21 мај 1987 година
28	SEVIN G-5	Union Carbide Corporation, Salinaus, кого во Југославија го застапува АГРОТЕХНИКА-ГРУДА, ТОЗД Груда-Зунања трговина, Љубљана	2583/2 од 27 септември 1982 година	3228/1 од 27 април 1987 година
29	SUFFIX-BW	Shell International Petroleum Company, London, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину АСТРА, ООУР Заступство иноземних фирми, Загреб	476/1 од 20 јануари 1981 година	3227/1 од 27 април 1987 година
30	TERBUTRIN-R	Кемијска индустрија РАДОЊА, ООУР „Заштита биља“, Сисак	4332/5 од 2 ноември 1981 година	3221/1 од 27 април 1987 година
31	TORGAL-90	РО ГАЛЕНИКА, ООУР „Галеника-Агрохемија“, Земун	5346/1 од 20 август 1981 година	3218/1 од 27 април 1987 година

1	2	3	4	5
32	ZORAMAT-40 FP	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља“, Шабац	6623/1 од 10 ноември 1981 година	2106/1 од 27 март 1987 година

Бр. 4832/1
2 јули 1987 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
м-р Томе Кузмановски, с. р.

730,

Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА ДО 30 ЈУНИ 1987 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари 1986 година до 30 јуни 1987 година се издадени решенија за пуштање во промет на следните готови лекови за употреба во ветерината:

Реден број	НАЗИВ НА ЛЕКОТ	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет
1					
1	AMURIL	Пулвис, кутија од 50 x 20g, кутија од 100 g, кутија од 1000 g	Се издава на рецепт	„Лек“ - Товарна фармацевтска ин кемичних izdelkov, Љубљана	298/1 05. III 1986 година
2	ANTIPARASITIN	Раствор, шишенце од 10 ml	Се издава без рецепт	„Флорина“, Марибор	3798/1 13.1 1986 година
3	APRALIN	Пулвис, шишенце од 100 g	Се издава на рецепт	„Плива“ - Фармацевтско-кемијска, прехранбен и козметичка индустрија, Загреб	7734/1-86 6.1 1987 година
4	AQUA PRO INJECTIONE	Течност, пластично шишенце од 5 ml, од 10 ml, и од 20 ml	Се издава без рецепт	СОУР „Агрокомерц“, ООУР „Асрфарм“, Велика Кладуша	8368/1-86 23. III 1987 година
5	BENDAPER	Пулвис, кесе од 10 g, кутија од 1 kg и од 5 kg	Се издава на рецепт		8374/1-86 23 III 1987 година
6	BIOVERMIN	Пулвис, кутија со 10 кесиња од 20 g, кесе од 600 g.		„Крка“ - Товарна здравил, Иво Место	3973/1 25. VI 1987 година
	BOSOL	Пулвис, кутија со 10 кесиња од 27,9 g, кесе од 279 g, од 1395 g и од 2790 g	Се издава без рецепт	„Босналијек“, Сарајево	4134/1 И. IX 1986 година
8	CHLORAMET	Пулвис, кутија од 1 kg и од 5 kg	Се издава на рецепт	СОУР „Агрокомерц“, ООУР „Асорфарм“, Велика Кладуша	8375/1-86 16.1 1987 година
9	CLEVAMIZOL болуси	Болус, кутија со 50 болуса		„Крка“ - Товарна здравил, Ново Место	⁶ 7319/1 26. II 1986 година
10	CLEVAMIZOL таблети	Таблети, кутија со 50 таблети			7300/1 26. II 1986 година
И	CLGCILLIN	Суспензија, кутија со 4 инјектори од 5 ml, кутија со 12 инјектори од 5 ml		СОУР „Агрокомерц“, ООУР „Асорфарм“, Велика Кладуша	8372 08. V 1987 година
12	COBALAMIN-K ^R	Инјекција - солуција, шише од 250 ml и од 500 ml	Се издава на рецепт	СОУР „Агрокомерц“, СОУР „Асорфарм“, Велика Кладуша	8369/1-86 08. V 1987 година
13	DIPLOFIN ^R	Инјекција - солуција, кутија со 10 шишенца од 20 ml, шишенце од 50 ml и од 100 ml		„Босналијек“, Сарајево	4137/1 11. IX 1986 година

1	2	3	4	5	6
14	DAVAK	Течна вакцина, шишенце од 20 ml (10 дози) и од 100 ml (50 дози)		„Плива“ - Фармацевтско-кемијска, прехранбен и козметичка индустрија, Загреб	2008/1 25. III 1987 година
15	EDS-OL	Вакцина, тцише од 50 ml и од 500 ml		„Ветеринарски завод Суботица“, Суботица	8547/1-86 16. IV 1987 година
16	ESBECAIN 2% - ADRENALIN	Инјекција - солуција, кутија со 10 ампули од 5 ml, кутија со 5 ампули од 10 ml		„Босналијек“, Сараево	8574/1-86 16. I 1987 година
17	FARMACORT ^R	Инјекција - солуција, шишенца од 5 ml, од 10 ml и од 100 ml		СОУР „Агрокомерц“, ООУР „Асорфарм“, Велика Кладуша	8364/1-86 03. VI 1987 година
18	FASINEX ^R болус	Болуси, шишенца од 50 и од 80 болуси, алуфолија од 12 и од 24 болуси		„Ciba-Geigy“, Bazel, Svajcarska. Застапник „Chromos“, Загреб	3787/1 16. I 1986 година
19	FASINEX ^R таблети	Таблети, шишенца со 80 и со 50 таблети			3786/1 16. I 1986 година
20	FOOTVAX ^R	Течна вакцина, шишенце од 50 ml	Се издава на рецепт	„Coopers Animal Health Ltd.“ Velika Britanija. Застапник „Interexport“ - Београд	3706/1 03. VII 1986 година
21	FUROMET ^R	Пулвис, кутија од 1 kg и од 5 kg		СОУР „Агрокомерц“, ООУР „Асорфарм“, Велика Кладуша	8365/1-86 16.1 1987 година
22	GENTABOS ^R	Инјекција - солуција, кутија со 10 шишенца од 20 ml, шишенце од 50 ml, шишенце од 100 ml		„Босналијек“, Сараево	4135/1 11. IX 1986 година
23	HIBISEPT	Пулвис, спреј од 15 g, од 50 g и од 100 g	Се издава без рецепт	„Плива“ - Фармацевтско-кемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	7684/1-86 16.1 1987 година
24	ICHTHYOEX	Солуција, шишенце од 10 ml		„Флорина“, Марибор	7684/1 13.1 1986 година
25	IMOCOLIBOV	Течна вакцина, шишенце од 5 ml, кутија со 50 шишенца од 5 ml, шише од 50 ml	Се издава без рецепт	„Rhone Merieux“, Lyon, Francija. Застапник ОТП - Загреб	4130/1 25. VII 1986 година
26	JONOSTERIL-LACTAT	Инфундибилија, шише од 500 ml		„Inex-Hemofarm“, Вршач	7651/1-86 16.1 1987 година
27	LELAX ^R	Пулвис, кутија со 10 кесиња од 10 g	Се издава без рецепт	„Зравље“, Лесковац	3705 27. XI 1986 година
28	LONGISEPT ^R	Тел, туба од 100 g		„Лек“ - Творница фармацевтских инкемичних izdelkov, Љубљана	7299/1 05. III 1986 година
29	MIOTEL ^R	Инјекција - солуција, кутија со 5 ампули од 5 ml, кутија со 10 шишенца од 10 ml	Се издава на рецепт	„Лек“ - Товарна фармацевтска инкемичних izdelkov, Љубљана	7296/1 23. IV 1986 година
30	MYCOTOX ^R	Пулвис, буре од 25 kg		„Ceva-Sanofi S.A.“, Rang, Francija. Застапник „Ветпром“ - Београд	3635/1 26. VI 1986 година
31	NEOPITROID EC 20	Емулзија, шише од 100 ml, од 500 ml и од 1000 ml	Се издава без рецепт	„Плива“ - Фармацевтско-кемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	3821/1 15. VIII 1986 година
32	NEOSPIRAVIT ^R	Пулвис, кутија од 1 kg и од 5 kg	Се издава на рецепт	СОУР „Агрокомерц“, ООУР „Асорфарм“, Велика Кладуша	8376/1-86 16. I 1987 година
33	NERIMICIN ^R	Пулвис, кутија од 1 kg и од 5 kg			8379/1-86 16. I 1987 година
34	NIKLOMISOL ^R	Болуси, кутија со 10 болуси, со 30 болуси и 60 болуси			8370/1-86 08. V 1987 година
35	PARVOVAX	Вакцина, шишенца од 1 доза, од 5 дози и од 25 дози		„Rhone Merieux“, Lyon, Francija. Застапник ОТП - Загреб	4131/1 25. VII 1986 година

1	2	3	4	5	6
36	PATHOZONE ^R	Суспензија, кутија со 12 пластични инјектори од 10 ml	"	„Pfizer Corporation", New York, USA. Застапник „Agimex" - Загреб	4132/86 16.1 1987 година
37	PIRITEL ^R	Пулвис, кутија со 50 кесиња од 20 g, кутија од 100 g и од 1000 g	Се издава на рецепт	„Лек“ - Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov, Љубљана	7297/1 05. III 1986 година
38	PLIVACOR	Инјекција - суспензија, шишенце од 50 ml и од 100 ml	"	„Плива“ - Фармацевтско-кемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	8412/1-86 16.1 1987 година
39	RABDOMUN ^R	Течна вакцина, шишенце од 1 ml, од 5 ml, од 10 ml, од 20 ml и од 50 ml	"	„Coopers Animal Health Ltd.", Z. Germanija. Застапник „Interexport" - Београд	3707/1 03. VII 1986 година
40	SAPROEX	Солуција, шишенце од 10 ml	Се издава без рецепт	„Флорина“, Марибор	3797/1 13.1 1986 година
41	SOLUTIO NATRII CHLORIDI ISO-TONICA	Инфундибилија, шишенце од 5 ml, од 10 ml, од 20 ml, од 100 ml, од 500 ml и од 1000 ml	"	„СОУР „Агрокомерц", ООУР „Асорфарм", Велика Кладуша	8363-1/86 16.1 1987 година
42	SUBOVAK ^R	Вакцина, кутија со 10 дози и со 10 x 1 ml разредувач, кутија со 5 x 5 дози и со 5 x 5 ml разредувач, кутија со 5 x 10 дози и со 5 x 10 ml разредувач	Се издава на рецепт	„Ветеринарски завод Суботица", Суботица	7294/2 18. II 1986 година
43	SULFADOKSAL	Пулвис, кутија од 1 kg, кесе од 5 kg, од 10 kg и од 50 kg	"	"	8545/1-86 16. IV 1987 година
44	SULFAPLASMIN ^R	Инјекција - солуција, шишенце од 100 ml	Се издава на рецепт	„Крка" - Товарна здравил, Ново Место	7302/1 11. III 1986 година
45	SUSTREPEN D	Инјекција - суспензија, шишенце од 50 ml и од 100 ml	"	„Плива“ - Фармацевтско-кемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	8413/1-86 16.1 1987 година
46	SUVAXYN COLI P ₃	Течна вакцина, шишенце од 20 ml и од 100 ml	"	„Salsbury Laboratories Inc." USA во соработка со „Ветеринарски институт“, Белград	7112/1 20.1 1986 година
47	SUVAXYN PARVO	Течна вакцина, шишенце од 20 ml и од 100 ml	"	„Salsbury Laboratories Inc." USA во соработка со „Срболек" Белград	111/15 20.1 1986 година
48	SYSTAMEX ^R болус	Болуси, кутија 5 - 20 болуси	"	„Coopers Animal Health Ltd." Velika Britanija. Застапник „Interexport" - Белград	7015/1 26. И 1986 година
49	SYSTAMEX ^R дренч	Суспензија, пластични контејнери од 1 литар и од 2,5 литра	"	"	7013/1 26. II 1986 година
50	TRACISULFIT ^R	Пулвис, кутија од 1 kg в од 5 kg	"	СОУР „Агрокомерц", ООУР „Асорфарм", Велика Кладуша	8373/1-86 16.1 1987 година
51	TUTIVIT ^R	Пулвис, кутија со 10 кесиња од 10 g, кутија од 1000 g и од 5000 g	"	"	8377/1-86 16.1 1987 година
52	VASOPLASMIN ^R	Инјекција - солуција, шишенце од 100 ml	"	„Крка" - Товарна здравил, Ново Место	7301/1 11. III 1986 година
53	VITAMET ^R	Инјекција - солуција, шишенце од 100 ml	Се издава на рецепт	СОУР „Агрокомерц", ООУР „Асорфарм", Велика Кладуша	8378/1-86 08. V 1987 година

1	2	3	4
54	VITSELAB ^R	Инјекција - солуција, кутија со 5 шишенца од 10 ml, шишенце од 50 ml и од 100 ml	“ СОУР „Агрокомерц“, ООУР „Асорџагт“, Велика Кладуша 8367/1-86 08. V 1987 година

Бр. 4995/1
2 јули 1987 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за,
земјоделство,
м-р Томе Кузмановски, с. р.

731.

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација објавува

СПИСОК

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ШЛЕМОВИ ЗА
ПОЖАРНИКАРИ

За атестирање на шлемови за пожарникари, во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на шлемови за пожарникари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/86), е овластена Основната организација на здружен труд Институт за градбено физико ин санације Љубљана, со неограничена субвенциона одговорност, Љубљана, Димичева број 12 во состав на Работната организација Завод за разискување материјала ин конструкции Љубљана, со неограничена солидарна одговорност, Љубљана, Димичева број 12.

Бр. 07-93/157
12 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

с

732.

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација објавува

ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАС-
ТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЈАЖИЊА ЗА ИЗВОЗНИ
ПОСТРОЈКИ ВО РУДАРСТВОТО И ШЛЕМОВИ ЗА ЗА-
ШТИТА ВО ИНДУСТРИЈАТА

Во Списокот на организациите на здружен труд, овластени за атестирање на јажиња за извозни постројки во рударството и шлемови за заштита во индустријата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/81 и 74/82), во точка 1 по одредбата под 3, се додава одредба под 4, која гласи:

„4) Основната организација на здружен труд Институт за рударски истражувања, со неограничена солидарна одговорност, Тузла, Звонка Церика број 1, во состав на Работната организација Рударско-геолошки институт и Фекултет Тузла, Рударска бр. 400.“

Бр. 07-93/158
12 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

733.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80 и 4/85), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ ЗЛАТНИ И СРЕБРЕНИ
КОВАНИ ПАРИ ИЗДАДЕНИ ПО ПОВОД 270-ГО-
ДИШНИНАТА НА „СИЊСКА АЛКА“

1. Народната банка на Југославија, на 8 август 1987 година ќе пушти во продажба пригодни златни и сребрени ковани пари издадени врз основа на Одлуката за издавање пригодни златни и сребрени ковани паои по повод 270-годишнината на „Сињска алка“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/85).

2. Продажба на пригодни ковани пари од точка 1 на оваа одлука во земјата и во странство ќе врши Здружената банка на Хрватска - Сплитска банка основна банка Сплит, непосредно или преку други банки и специјализирани организации.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 98
21 јули 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Златковиќ, с. р.

t

734.

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЃИ/КЈА НА БАНКОТАТА ОИ
20000 ДИНАРИ

1. Банкнотата од 20000 динари се печати на бела заштитена хартија со вграден воден знак и заштитна нишка, во техника на офсет-печат и линиски длабок печат.

2. Банкнотата од 20000 динари има димензии 169,5 mm - 77,5 mm.

3. Изгледот на банкнотата од 20000 динари е следниот:

1) од лицето: заштитната тонска подлога е печатена во техника на офсет-печат, во две бои, со два ириса. Преку офсетот се печатени главните мотиви во техника на три бои линиски длабок печат.

На левата страна на банкнотата се наоѓа гравур ана портрет на рудар. Во левиот долен агол се наоѓа ознаката

на вредноста „20000“, во негатив и нумерација која содржи две букви и седум цифри печатени во црвена боја.

Во средниот дел на банкнотата се наоѓа гиоширана розета, а во горниот дел - текстовите распоредени еден под друг: „Народна банка Југославије“ (со кирилица), „Народна банка Југославије“ (со латиница) и „Народна банка на Југославија“ (со кирилица). Под тие текстови се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Во долниот дел на розетата се наоѓа ознаката на вредноста „20000“, а под неа текстовите испишани во два реда: „линара“ (со кирилица), „линара“ (со латиница), „^чарјев“ (со латиница) и „динари“ (со кирилица).

На Десната страна на банкнотата, на белата површина во Горниот дел, се наоѓа ознаката на вредноста „20000“ во негатив, во гиоширана розета, и знакот за слепи. На маргината на банкнотата се наоѓа текстот: „фалсификовање се кажњава по закон“ (со кирилица) и „кривотворење се кажњава по закон“ (со латиница). Во средниот дел на белата површина во самата хартија се наоѓа воден знак со лик на рудар, а под водениот знак - завршокот на централниот дел на розетата и нумерација која содржи две букви и седум цифри печатени во црна боја;

2) од опачината: од левата страна, на белата површина во горниот дел, се наоѓа ознаката на вредноста „20000“ во негатив, во гиоширана розета, како и текстот на маргината на банкнотата: „понарејање се казнува по закон“ (со латиница) и „фалсификовањето се казнува според закон“ (со кирилица). Во средниот дел на белата површина, Во самата хартија, се наоѓа воден знак со лик на рудар, а под водениот знак - текстовите испишани во два реда, од левата страна: „заменик гувернера“ (со латиница), „заменик на гувернерот“ (со кирилица), „наместник гувернерја“ (со латиница), „заменик гувернера“ (со кирилица), а од десната страна: „гувернер“ (со кирилица) и „гувернер“ (со латиница). Под тие текстови се наоѓаат факсимилите на потписите на заменикот на гувернерот С. Станоевиќ и на гувернерот Д. Влатковиќ, како и текстовите: „Београд“ (со кирилица), „Београд“ (со латиница) и „Белград“ (со кирилица) со датум „I. V 1987“.

На другиот дел на банкнотата се наоѓаат гиоширани токови отпечатени во трибоен офсет-печат, со два приса.

Во централниот дел на банкнотата се наоѓа детал на багер за површински коп отпечатен во техника на линиски длабок печат. Од десната страна на гравурата, во горниот дел, се наоѓаат текстовите испишани во два реда: „СФР Југославија“ (со латиница) и „СФР Југославија“ (со кирилица). Во долниот дел на банкнотата се наоѓа ознаката на вредноста „20000“, а под неа текстовите испишани во два реда: „д зад есет хиљада линара“ (со кирилица), „двадесет тисука динара“ (со латиница), „двајсет тисоч динарјев“ (со латиница) и „дваесет илјади динари“ (со кирилица).

Од левата страна, на маргината со офсет тонови, се наоѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина - Македонија - Словенија - Србија - Хрватска - Црна Гора“ (со кирилица), а од десната страна, на маргината со офсет тонови, се наоѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина - Македонија - Словенија - Србија - Хрватска - Црна Гора“ (со латиница);

3) боја: на лицето и опачината на банкнотата преовладува кафево-маслинеста боја.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 103
27 јули 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Златковиќ, с.р.

735-

Врз основа на член 586 од Законот за здружениот груд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/74), во врска со член 1 од Законот за дополненија на Законот за положбата и овластувањата на Авто-мото сојузот на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/86), Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југо-

славија, Авто-мото сојузот на Југославија - Белград, Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита на Босна и Херцеговина - Сараево, Републичката самоуправни интересна заедница за здравство и здравствено осигурување на СР Македонија - Скопје, Заедницата за здравство на СР Словенија - Љубљана, Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита - Белград, Самоуправната интересна заедница за здравство на Војводина - Нови Сад, Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита и здравствено осигурување на САП Косово - Приштина, Сојузот на самоуправни интересни заедници за здравство и здравствено осигурување на СР Хрватска - Загреб, Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита и здравствено осигурување на работници и земјоделци на СР Црна Гора - Титоград и Самоуправната интересна заедница за здравствено осигурување и здравство на самостојните занаетчии, угостители и превозници на Хрватска - Загреб, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА МЕГУСЕБНИТЕ ОДНОСИ ВО ОРГАНИЗИРАЊЕТО И ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ВОЗДУШЕН СИСТЕМ ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

Член 1

Со оваа спогодба се уредуваат заедничките интереси и целите што треба да се оствараат во организирањето и обезбедувањето на југословенскиот воздушен систем за итна медицинска помош и меѓусебните односи, правата, обврските и одговорностите на потписниците на оваа спогодба.

Член 2

Учесниците на оваа спогодба се согласни Авто-мото сојузот на Југославија да организира хеликоптерот итна медицинска помош, да обезбеди потребна техничка опрема на летала, да ангажира персонал што управува со леталото, да обезбеди специјализирани лекарски екипи заради давање итна медицинска помош со хеликоптер, според медицински индикации и критериуми врз основа на член 2 од Законот за дополненија на Законот за положбата и овластувањата на Авто-мото сојузот на Југославија и да организира служба на известување и јавување и собирање на потребни податоци и информации.

Член 3

Заради остварување на обврските од одредбата на член 2 на оваа спогодба^ Авто-мото сојузот за Југославија обезбедува:

- 1) потребен број на хеликоптери со соодветна техничка опрема за наменско опслуживање и давање хеликоптерот итна медицинска помош;
- 2) соодветни летачки екипи со санитарски летала;
- 3) потребна медицинска опрема за давање итни медицински услуги во санитарското летало;
- 4) технички услови за навремено користење хеликоптери и хеликоптерска итна медицинска помош;
- 5) медицински екипи (лекар-специјалист реаниматор или лекар со соодветна специјалност и медицински техничар), кои со своите специјалност одговараат на потребите на работата во санитарските летала, заради давање итна медицинска помош на повредите и заболените за време на транспортот;
- 6) работа и функционирање на диспечерскиот центар во состав на секоја хеликоптерот станица, кој ги прифаќа и ги пренесува позивите и информациите за потреба од итнервенција на санитарското летало;
- 7) водење на единствени евиденции и документации за сите интервенции на хеликоптерската итна медицинска помош и единствена обработка и достава на податоци, заради следење и унапредување на работата на хеликоптерската итна медицинска помош;
- 8) обезбедување известување на здравствените организации и јавност за функционирањето на хеликоптерската итна медицинска помош во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и дава потребни податоци од значење за нормалното функционирање на хеликоптерската итна медицинска помош;

9) потребни организациони претпоставки за работа, функционирањето и унапредувањето на работата на хеликоптерската итна медицинска помош;

10) меѓународна соработка со соодветни организации во странство и обезбедува вклучувања на хеликоптерската итна медицинска помош во меѓународниот воздушен систем на итната медицинска помош.

Заради поуспешна и попотполна заштита на здравјето на унесрекените во сообраќајот, Авто-мото сојузот на Југославија ќе учествува годишно со 4,500.000 динари. Тој износ ќе се усогласува секоја наредна година врз основа на добиените податоци од Сојузниот завод за статистика.

Член 4

Во случаите на неможност или на нерационално користење на хеликоптер, можат да се обезбедат и да се користат други средства на воздушната пловидба.

Авто-мото сојузот на Југославија ги оценува посебните ситуации и неможноста на користење на хеликоптер заради остварување на обврските од чл. 2 и 3 на оваа спогодба и обезбедува други средства на воздушната пловидба.

Член 5

Авто-мото сојузот на Југославија е одговорен за весното и навременото извршување на обврските од чл. 1 2 и 3 на оваа спогодба.

Ако не е во можност да исполни некоја од утврдените обврски или да го осигури нивното редовно исполнување, Авто-мото сојузот на Југославија е должен за тоа да ги извести другите учесници на оваа спогодба, односно учесниците на оваа спогодба на чие подрачје не може да се обезбеди остварување на преземената обврска.

Член 6

Трошоците на службата на хеликоптерската итна медицинска помош се утврдуваат врз основа на следните критериуми:

1) со цена на блок-час на лет на хеликоптерот, под која се цлдразбира времето од моментот на вклучувањето на моторот од матичниот аеродром, времето на траењето на летот на хеликоптерот до неговото враќање на матичниот аеродром и престанокот на работата на моторот;

2) во паушален износ на име на ангажирање хеликоптер кога вредноста на остварениот месечен налет по една хеликоптерска станица не го премине планираниот износ, со тоа што паушалниот износ се плаќа и за хеликоптерската станица во која не е остварен предвидениот налет на санитетското летало без оглед на тоа колку налети се остварени во другите хеликоптерски станици;

3) ако настанат непредвидени околности (елементарни незгоди и др.) поради кои санитетското летало не може да се врати на матичниот аеродром, надоместот по блок-час нема да се признава, туку трошоците, за сместување и дневници на ангажираниот хеликоптерски персонал;

4) самоуправниот интересен заедници на здравственото осигурување и здравството ќе му ги надоместуваат трошоците на Авто-мото сојузот на Југославија поединечно за секоја хеликоптерска станица, и тоа:

- трошоците за извршените услуги по Сшок-час ги поднесува самоуправната интересна заедница на здравственото осигурување и здравството на која и припаѓа осигуреникот на кој му е укажана помош со хеликоптерска служба на спасување,

- средствата во паушален износ ги обезбедува републиката, односно покраинската заедница на здравственото осигурување и здравството спрема територијалната поделба што ја покрива хеликоптерската станица.

Член 7

Авто-мото сојузот на Југославија се обврзува, во договор со републиките и покраинските самоуправни интересни заедници на здравственото осигурување и здравството, да ги утврди локациите на кои ќе организира хеликоптерски станици и здравствени организации што ќе ги прифаќаат унесрекените и заболените и ќе им обезбедуваат здравствени услуги.

Локацијата на хеликоптерската станица се утврдува според патните правци, зависно од интензитетот на користењето на автомобилскиот, железничкиот и поморскиот сообраќај.

Член 8

Хеликоптерската итна медицинска помош се организира врз единствени начела и дејствува единствено на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 9

Хеликоптерската итна медицинска помош се организира како интегрален дел на постојната итна медицинска помош и здравствената заштита на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, без оглед на територијалната припадност на здравствените организации.

Член 10

Во случај на големи несреќи хеликоптерската итна медицинска помош дејствува единствено и синхронизирано, независно од територијата на која е лоцирана.

Целосното користење на хеликоптерската итна медицинска помош го утврдува Авто-мото сојузот на Југославија.

Член 11

Според медицинските индикации и критериумите за користење на хеликоптерска итна медицинска помош од член 2 на оваа спогодба, се предвидуваат два вида транспорт со хеликоптер.

Позив за употреба на хеликоптер до најблискиот диспечерски центар упатува:

1) лекар кој дава итна медицинска помош - за медицински индикации за примарни транспорт на повредените и заболените.

2) надлежен лекар на стационарната здравствена организација - за медицински индикации за секундарен транспорт на повредените и заболените.

Член 12

Секој учесник на оваа спогодба може да поведе постапка за измени и дополненија, односно за раскин на оваа спогодба ако кој и да е од учесниците не ги извршува своите преземени обврски.

Член 13

Учесниците на оваа спогодба се општејствено-политички и материјално одговорни за извршувањето на преземените обврски.

Член 14

Кон оваа спогодба можат да пристапат и други заинтересирани самоуправни организации и заедници, ако ги прифаќаат правата и обврските утврдени со оваа спогодба.

Член 15

Учесниците на оваа спогодба можат да формираат работна група за следење на нејзината примена.

Член 16

Секој учесник на оваа спогодба, во рамките на своите права и обврски, го следи остварувањето на оваа спогодба и може да предлага унапредување на работата на хеликоптерската итна медицинска помош.

Член 17

Цената на блок-часот и висината на паушалниот износ од член 6 на оваа спогодба за секоја календарска година се утврдува со договор!

Републичките, односно покраинските самоуправни интересни заедници на здравственото осигурување и здравството, паушалниот износ од член 6 од оваа спогодба му го уплатуваат во еднакви месечни рати на Авто-мото сојузот на Југославија на крајот од секој месец ако вредноста на остварениот месечен налет по хеликоптерска станица не го премине паушалниот износ.

Член 18

Учесниците на оваа спогодба се согласни настаните спорови во примената на оваа спогодба да ги решава надлежниот суд во Белград.

Член 19

Оваа спогодба се смета склучена кога ќе је прифатат и потпишат нејзините учесници, а ќе се применува наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Во Белград,
на 9 октомври 1986 година

За Авто-мото сојузот на Југославија,
Белград

Вукашин Мараш, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита на СР Босна и Херцеговина,
Мирко Граховац, с. р.

За Републичката самоуправни интересна заедница за здравство и здравствено осигурување на СР Македонија,
Александар Донеv, с. р.

За Заедницата за здравство на СР
Словенија,
мр рh Хенрик Пушник, с. р.

За Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, Белград,
Прим. д-р Милан Читаковиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за здравство на САП Војводина,
Стеван Мижајловиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита и здравствено осигурување на САП Косово,
д-р Војислав Поповиќ, с. р.

За Сојузот на самоуправните интересни заедници за здравство и здравствено осигурување на СР Хрватска,
Гуро Орловиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита и здравствено осигурување на работници и земјоделци на СР Црна Гора,
Томаш Буриќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за здравствено осигурување и здравство на самостојните занаетчи, угостители и превозници на СР Хрватска,
Ивица Мратиниќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 68 СТ. 9 И 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА ОБВРСКА

1. Работната организација Творница лабораторијског стакла „Борис Кддрич“ од Пула, како овластен предлагач, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 68 ст. 9 и 10 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/85). Според мислењето на овластениот предлагач, оспорените одредби не се во согласност со Уставот на СФРЈ зашто органот што го повикал лицето кое е во работен однос, на воена вежба што трае до 48 часа, не плаќа надомест на личниот доход, туку организација на здружен труд во која тоа лице работи, е должна со прераспределба на работното време да му овозможи на тоа лице да го оствари загубениот личен доход.

2. Со оспорените одредби на член 68 ст. 9 и 10 од Законот за воената обврска е определено дека на лицето, кое е во работен однос а е повикано на воена вежба што трае до 48 часа, не му припаѓа надомест кој според овој член го имаат лицата што се повикани на воена вежба која трае над 48 часа, туку државниот орган, организацијата на здружен труд, друга самоуправни организација и заедница, кај која е во работен однос лицето што е повикано на воена вежба, како и работниот човек кој самостојно врши дејност со личен труд со средствата на трудот во сопственост на граѓани, или друга професионална дејност што го вработува тоа лице, се должни со прераспределба на работното време, или на друг начин, да му обезбедат на лицето кое во времето кога требало да работи, било на воена вежба до 48 часа, да ги оствари своите работни задачи и работи и личниот доход што му припаѓа.

3. Во одговор на предлогот на овластениот предлагач Сојузниот собор на Собрането на СФРЈ изнесе мислење дека оспорените одредби на член 68 ст. 9 и 10 од Законот за воената обврска не се несогласни со Уставот на СФРЈ.

4. Според член 172 од Уставот на СФРЈ одбраната на земјата е неприкосновено и неутуѓиво право и највисока должност и чест на секој граѓанин, а според член 237 од Уставот на СФРЈ е неприкосновено и неутуѓиво право и должност на народите и народностите на Југославија, на работните луѓе и граѓаните, да ја штитат и бранат независноста, суверенитетот, територијалната севкупност и со Уставот на СФРЈ утврденото општествено уредување на СФРЈ. Со одредбата на член 239 став 3 од Уставот на СФРЈ е определено организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, да го вршат правото и должноста на одбраната на земјата во согласност со законот, со плановите и одлуките на општествено-политичките заедници, да обезбедуваат средства за народната одбрана и да вршат други задачи од интерес за народната одбрана. Овие организации и заедници се одговорни за извршувањето на тие задачи.

Со одредбата на член 281 став 1 точка 6 од Уставот на СФРЈ, утврдена е надлежноста на Федерацијата да ја уредува воената обврска на граѓаните и заштитата на членовите на семејствата на лица на задолжителна воена служба. Врз основа на оваа одредба, Собрането на СФРЈ донесе Закон за воената обврска. Според член 1 од овој закон, воената обврска е составен дел на правото и должноста на граѓаните на СФРЈ за одбрана на земјата, да ја чуваат нејзината слобода, независност, суверенитет, територијалната севкупност и утврденото со Уставот на СФРЈ општествено уредување. Со извршувањето на воената обврска, граѓаните на СФРЈ се подготвуваат, обучуваат и организираат за водење на вооружена борба, вршење на други должности во вооружените сили на СФРЈ и учество во други форми на општонародниот отпор против непријателот во случај на агресија или друга опасност за земјата.

Според член 2 од Законот за воената обврска, се остварувањето на воената обврска се одговорни и се грижат организациите на здружен труд, месните заедници, други самоуправни организации и заедници, општествено-политички и општествени организации, општествено-политички заедници и нивните органи.

Според наведените одредби на Уставот на СФРЈ и на Законот за воената обврска, воената обврска е право и должност на секој работен човек и граѓанин, а организациите на здружен труд, други самоуправни организации и заедници, се должни да придонесат кон извршувањето на воената обврска и се одговорни за нејзиното остварување.

Имајќи го предвид ваквиот карактер на воената обврска и должноста на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници да придонесат кон извршувањето на воената обврска, според мислењето на Уставниот суд на Југославија, со Законот за воената обврска можеше да се пропише дека органот што го повикал лицето кое е во работен однос, на воена вежба што трае помалку од 48 часа, не е должен на тоа лице да му плаќа надомест на личниот доход, туку организацијата на здружен труд е должна, со прераспределба на работното време или на друг начин, да му овозможи на тоа лице да го оствари личниот доход што инаку би го остварило да не било повикано на воена вежба до толку повеќе што не е честа појава истото лице да биде повикано на воена вежба која трае до 48 часа, зашто во став 11 на член 68 од Законот за воената обврска е утврдено дека лицата во резервен состав не можат да бидат повикани на воена вежба

подолга од 24 часа во текот на една година^ односно 48 часа во текот на две години. Тоа објективно дава можност со прераспределба на работното време, или на друг начин, да му се овозможи на тоа лице во организацијата на здружен труд во која работи, да ги изврши своите работни задачи и работи и така да го оствари личниот доход кој инаку би го остварило да не било на воена вежба.

Поради наведените причини, Уставниот суд на Југославија одлучи да го одбие предлогот на овластениот предлагач да се утврди дека оспорените одредби на член 68 ст. 9 и 10 од Законот за воената обврска, не се согласни со Уставниот на СФРЈ.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 1 април 1987 година, донесе

О д л у к а

1. Се одбива предлогот на Работната организација Творница лабораторијског стакла „Борис Кидрич“ од Пула, да се утврди одредбите на член 68 ст. 9 и 10 од Законот за воената обврска, дека се несогласни со Уставот на СФРЈ.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во Составот: Иван Франко, претседател на Судот и судиите: Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Мило-сав Стијовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Јосиф Трајковиќ и Душан Штрбац.

У-бр. 138/86
1 април 1987 година
Белград

Претседател на Уставниот
суд на Југославија,
Иван Франко, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ ДА СЕ УТВРДИ ДЕКА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА И РАБОТАТА НА АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЈА, ШТО ЈА ДОНЕСЕ СОВЕТОТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА, Е НЕСОГЛАСЕН СО УСТАВОТ НА СФРЈ

1. Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, пред Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Правилникот за постапката и работата на Арбитражната комисија зашто смета дека Советот на Сојузот на заедниците, не бил овластен да го донесе тој правилник, туку членките на тој Сојуз, т.е. републичките и покраинските заедници на пензиското осигурување и Заедницата на осигурувањето на воените осигуреници и дека поради тоа тој правилник е несогласен со чл. 127 и 223 од Уставот на СФРЈ и е спротивен на член 578 од Законот за здружениот труд.

2. Оспорениот правилник го донесе Советот на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија на седницата од 25 февруари 1979 година, по прибавената согласност на членките на Сојузот. Со него е уредено постапувањето на Арбитражната комисија во решавањето на споровите што настануваат меѓу заедниците во врска со пресметувањето и исплатувањето на надоместот на дел од пензиите и другите додатни давања, кога правото на пензија е определено според стажот на осигурување остварен кај две или повеќе заедници.

3. Сојузот на заедниците на пензија и инвалидското осигурување на Југославија, во одговор на наводите на предлогот, изнесе дека на XV седница на Советот на Сојузот, одржана на 27 јуни 1979 година, на предлог од републичките и покраинските заедници на пензиското осигурување и Заедницата на осигурувањето на воените осигуреници, е заклучено дека е потребно донесување на правила за работата на Арбитражната комисија, и тие правила да ги донесе Советот на тој сојуз, во согласност на заедниците членка на Сојузот.

Постапувајќи по тој заклучок, во соработка со наведените заедници, изготвен е Правилник за постапката и работата на Арбитражната комисија, кој по претходно прибавената согласност на тие заедници, го донесе Советот на Сојузот. Со оглед на учеството на заедниците во изработката и донесувањето на Правилникот, како и на фактот дека тој содржи само процесни норми на арбитража, се смета дека Правилникот е согласен со уставот и законот.

4. Со член 127 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со самоуправната спогодба и со општествениот договор се утврдуваат мерките за нивното спроведување, материјалната и општествената одговорност на учесниците во самоуправната спогодба и општествениот договор и начинот и условите на нивната измена. Со самоуправната спогодба и со општествениот договор може да се предвиди арбитража или друг начин на решавање на споровите што настануваат во спроведувањето на спогодбата односно договорот. Според член 223 од Уставот на СФРЈ, самоуправните судови се установуваат со самоуправен акт или со спогодба на странките, во согласност со уставот и законот. Самоуправните судови за определени видови спорови можат да се установат и со закон. Надлежноста, составот и организацијата на самоуправниот суд како и постапката пред тој суд, се уредуваат со закон, односно со акт за установување на судот во согласност со законот. Самоуправните судови, според член 225 од Уставот на СФРЈ, се установуваат како судови на здружениот труд, арбитражи, мировни совети како и други форми на самоуправните судови.

Со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82, 75/85 и 8/87), е пропишано дека правата од пензиското и инвалидското осигурување се остваруваат во заедницата во која осигуреникот последен пат бил осигурен, а ако пензискиот стаж е остварен односно утврден на подрачје на две или повеќе заедници, заедниците меѓусебно да го уредат со самоуправна спогодба прашањето за надомест на дел од пензијата на заедницата што го признала правото на пензија, кој одговара на сразмерата меѓу стажот што го остварил осигуреникот на нејзиното подрачје и вкупниот пензиски стаж.

Со самоуправната спогодба за уредување на меѓусебните односи во врска со спроведувањето на чл. 63 и 72 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување и на член 140 ст. 1 и 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/75), е пропишано дека спорот што ќе настане меѓу заедниците во врска со надоместот што се утврдува според оваа спогодба, на предлог на една од заедниците, го решава арбитражната комисија што е составена од по еден член именуван од секоја заедница во спор и од претседателот што го именува Советот на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување.

5. Според тоа, со Законот и Самоуправната спогодба, се уредени условите за надомест на дел од пензијата кога пензискиот стаж е наполнет односно утврден на подрачјето на две или повеќе заедници, како и надлежноста, составот и организацијата на арбитражната комисија во решавањето на споровите што настануваат меѓу заедниците околу пресметувањето на овој надомест, а исто така и начинот за нејзиното постапување како самоуправен суд, па според оцената на Уставниот суд на Југославија оспорениот правилник што е донесен врз основа на согласност на сите членки на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија е во согласност со чл. 127 и 223 од Уставот на СФРЈ.

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, и на член 13 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 8 април 1987 година, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот да се утврди дека Правилникот за постапката и работата на Арбитражната комисија што го донесе Советот на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, не е согласен со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав на: претседателот на Судот Иван Франко и судиите: Божидар Булато-

вик, м-р Милован Бузациќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Радко Мочнвник, Мустафа Сефо, Јаким Спиrowsки, Милосав Стијовиќ Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враниќн.

У бр. 247/86
8 април 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко, с.р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ДОГОВОРОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ХИДРОЕНЕРГЕТСКИОТ И ВОДОСТОПАНСКИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ДРИНА И МОРАЧА

1. Со Предлогот на Звеза друштем за варство околја в Словеники, од Љубљана, пред Уставниот суд на Југославија е поведена постапка за оценување на уставноста и законитоста на Договорот за користење на хидроенергетскиот и водостопанскиот потенцијал на сливовите на реките Дрина и Морача, што го склучија Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Црна Гора и Собранието на СР Србија („Службени гласник СР Србије“, бр. 27/84, „Службени лист СР Црне Горе“, бр. 20/84 и „Службени лист СР Босне и Херцеговине“, бр. 22/84). Оценување на уставноста и законитоста на Договорот за користење на хидроенергетскиот и водостопанскиот потенцијал на сливовите на реките Дрина и Морача е барано и со поголем број на иницијативи од поединци.

Според предлогот на Звеза друштем за варство околја в Словенији, оспорениот договор за користење на хидроенергетскиот и водостопанскиот потенцијал на сливовите на реките Дрина и Морача (во натамошниот текст: Договорот) е општ акт, склучен во смисла на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ. Договорот не ги изразува фактичките заеднички интереси на народите и народностите и на работните луѓе и граѓаните што тие, во смисла на член 244 од Уставот на СФРЈ, ги остваруваат во федерацијата, а неговото склучување ги надминува рамките на правата и должностите на социјалистичките републики што го склучиле. Притоа со Договорот не се води сметка за исполнувањето на обврските што, со склучувањето на меѓународниот договор, ги презела федерацијата. Имено, оспорениот договор е во спротивност со обврските на федерацијата преземени со Законот за ратификација на Конвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74) односно со обврските утврдени со член 6 на таа конвенција. Предлагачот смета дека Договорот не е во согласност со одредбата на член 87 од Уставот на СФРЈ, со која е утврдена должноста на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, општествено-политичките заедници, месните заедници и на други самоуправни организации и заедници да обезбедуваат услови за зачувување и развој на природните и со труд создадени вредности на човековата средина.

2. Откако оцени дека Звеза друштем за варство околја в Словенији, во оваа работа е овластена пред Уставниот суд на Југославија да поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на Договорот, во смисла на член 387 став 2 точка 3 од Уставот на СФРЈ, предлогот на овој сојуз, со кој е поведена постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот договор, Уставниот суд на Југославија им го достави, во смисла на член 389 став 1 од Уставот на СФРЈ, на уставните судови на Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија, заради оценување на согласноста на Договорот со уставите на тие републики.

Уставниот суд на СР Црна Гора го отфрли предлогот за оценување на уставноста и законитоста на Договорот, наоѓајќи дека се работи за поединечен акт, што тој уставен суд не го оценува. Уставниот суд на СР Босна и Херцеговина оцени дека Договорот не е општ акт од член 387 на Уставот на СР Босна и Херцеговина, што подлежи на оценување на уставноста и законитоста, па поради тоа не прифати да ја оценува неговата уставност. Уставниот суд

на СР Србија заклучи дека не е надлежен за оценување на уставноста на договори што се склучуваат во смисла на член 244 од Уставот на СФРЈ.

3. Собранијата на СР Босна и Херцеговина, СР Црна Гора и СР Србија, во своите одговори на предлогот со кој е поведена постапка за оценување на уставноста и законитоста на Договорот, го изложија ставот дека оспорениот договор е согласен со Уставот на СФРЈ и дека не е во спротивност со сојузниот закон. Во одговорите на собранијата на овие три републики е наведено, а во излагањето на нивните претставници на јавната расправа е истакнато, дека претстои склучување на нов договор за користење на хидроенергетскиот и водостопанскиот потенцијал на сливовите на реките Дрина и Морача, со кој користењето на водите на реката Тара, која спаѓа во сливот на реката Дрина, ќе се уреди поинаку отколку со оспорениот договор.

4. Уставниот суд на Југославија на 22 јануари 1987 година одржа јавна расправа заради оценување на уставноста и законитоста на Договорот. На расправата присуствуваа претставници на собранијата на СР Босна и Херцеговина, СР Црна Гора и СР Србија, претставници на некои сојузни органи, научни установи, како и одделни стручњаци за водостопанско право.

Претставникот на Собранието на СР Босна и Херцеговина, на јавната расправа, истакна дека се поставува прашање дали договорите што се склучуваат во смисла на член 244 од Уставот на СФРЈ подлежат на оценување на уставноста и законитоста, додека претставникот на Собранието на СР Србија сметаше дека оспорениот договор не е општ акт чија уставност и законитост може да ја оценува Уставниот суд.

Склучувањето на оспорениот договор, според мислењата на претставниците на собранијата на републиките што го склучиле тој договор, самр по себе, не значи непочитување на обврските што Југославија ги презела со ратификацијата на Конвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство, бидејќи одредбите од Договорот водат сметка и за тоа. Со оглед на тоа, според мислењата на собранијата на трите републики, Договорот е во согласност со Уставот на СФРЈ и не е во спротивност со сојузниот закон, а со него се остварува и општиот интерес, а не само заедничкиот интерес на републиките што го склучиле.

Од јавната расправа произлезе како неспорно дека остварувањето на Договорот односно изградбата на хидроенергетски потенцијали во сливовите на реките Дрина и Морача, доведува до потопување на кањонот на реката Тара кој, во рамките на Националниот парк „Дурмитор“, е запишан во „Списокот на светското наследство“. Според изјавите на претставниците на собранијата на трите републики, дадени на јавната расправа, со новиот договор за користење на водите на сливовите на реките Дрина и Морача се предвидува кањонот на реката Тара да не биде потопен.

5. Според член 244 од Уставот на СФРЈ, во Социјалистичка Федеративна Република Југославија народите и народностите и работните луѓе и граѓаните ги остваруваат и обезбедуваат сувереноста, рамноправноста, националната слобода, независноста, територијалната целокупност, безбедноста, општествената самозаштита, одбраната на земјата, меѓународната положба и односите на земјата со други држави и меѓународни организации, системот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи, единствените основи на политичкиот систем, основните демократски слободи и права на човекот и граѓанинот, солидарноста и социјалната сигурност на работните луѓе и граѓаните и единствениот југословенски пазар, и го усогласуваат заедничкиот стопански и општествен развојот и други свои заеднички интереси. Тие интереси се остваруваат и со непосредна соработка и со договор на републиките, автономните покраини, општините и другите општествено-политички заедници.

Договорот за користење на хидроенергетскиот и водостопанскиот потенцијал на сливовите на реките Дрина и Морача што го склучаја трите републики, секако, спаѓа во редот на договорите од член 244 на Уставот на СФРЈ.

Договорите, што ги склучуваат републиките, автономните покраини, општините и другите општествено-политички заедници во смисла на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ можат, според мислењето на Уставниот суд на Југославија, да бидат предмет на оценување на уставноста и законитоста, во определени случаи, Дого-

верите на општествено-политичките заедници подлежат на оценување на уставноста и законитоста тогаш кога тие имаат карактер на општ акт со кој се уредуваат општествените односи, или кога даваат основа за уредување на општествените односи. Уставниот суд на Југославија, во секој поединечен случај, проценува дали определен договор од член 244 на Уставот на СФРЈ подлежи на оценување на уставноста и законитоста. Дали определен договор од член 244 на Уставот на СФРЈ може да биде предмет за оценување на уставноста и законитоста зависи од тоа што тој договор има за предмет на уредување: општествени односи или некое друго прашање, дали тој има својство на општ акт, дали може да се применува непосредно, како и од други околности од кои зависи дали може да се оценува уставноста и законитоста на тие акти.

Уставниот суд на Југославија смета дека Договорот за користење на хидроенергетскиот и водостопанскиот потенцијал на сливовите на реките Дрина и Морача, склучен во смисла на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, е општ акт, и дека поради тоа може да биде предмет на оценување на уставноста и законитоста.

Со договорот за користење на хидроенергетскиот и водостопанскиот потенцијал на сливовите на реките Дрина и Морача се уредуваат општествените односи во користењето на водотеците на сливовите на тие реки кои, според чл. 85 и 86 од Уставот на СФРЈ, уживаат посебна заштита како добра од општ интерес што мораат да се искористуваат во согласност со општите услови предвидени со закон со кои се обезбедуваат нивното рационално искористување и другите општи интереси. Таа заштита на водотеците ја осигурува, во овој случај, сојузниот законодносно Законот за ратификација на Конвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство. Според тоа, оспорениот договор претставува - според предметот на уредувањето и содржината - општ акт кој е непосредно може да се применува и кој ги уредува односите што веќе се уредени со сојузен закон па, според тоа, подлежи на оценување на уставноста и законитоста.

6. Земјиштата, шумите, водотеците, морето и морскиот брег, рудните блага и други природни богатства уживаат, како добра од општ интерес, посебна заштита во смисла на член 85 од Уставот на СФРЈ и се користат под условите и на начин што се пропишани со закон. Водотекот, според член 86 од Уставот на СФРЈ, мора да се искористува во согласност со општите услови предвидени со закон, со кои се обезбедува неговото рационално користење и другите општи интереси. Користењето на водотеците претпоставува дека тоа се прави во општ интерес и дека остварувањето на заедничкиот интерес за користење на водотеците мора да води сметка и за општиот интерес. Договорот за користење на такво добро мора да го изразува не само заедничкиот, туку општиот интерес на сите, а не само на одделни субјекти на општествената заедница. Поради тоа секој договор за користење на добра од општ интерес мора да го изразува не само заедничкиот, туку и општиот интерес на целата општествена заедница. При тоа, кога станува збор за добра што претставуваат природно наследство на човештвото, ни општиот интерес не може да се остварува само со користење на економските погодности на определено добро, туку и со негово зачувување како добро што претставува заштитено природно наследство.

Кањонот на реката Тара претставува природно наследство на човештвото, запишано во „Списокот на светското наследство“, во состав на Националниот парк „Дурмитор“. Со оглед на тоа дека со остварувањето на оспорениот договор кањонот на Тара би бил потопен, произлегува дека Договорот е општ акт со кој користењето на едно добро од општ интерес не е уредено во согласност со Уставот на СФРЈ односно дека е уредено во спротивност со сојузниот закон.

7. Врз основа на одредбите од Конвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство, што со Законот за ратификација на таа конвенција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74) стана сојузен закон, Националниот парк „Дурмитор“, во чиј состав е кањонот на Тара, е запишан во „Списокот на светското наследство“. Конвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство стана, значи, сојузен закон, за чие извршување, според член 281 став 1 точка 7 од Уставот на СФРЈ, се одговорни сојузните органи. Со оглед на тоа, Уставниот суд ЛШ ЈУГОСЛ?И? НСфт ВО ^vtfа?rvr чч ?СТ??^?WT изго-

вор треба да се оценува не само неговата уставност, туку и тоа дали тој е во спротивност со сојузниот закон.

Секоја држава-членка на Конвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство (понатаму: Конвенцијата) презема, со ратификација на Конвенцијата, определени обврски, како што се: пронаоѓање, заштита, конзервирање, популаризација и пренесување на идните генерации на културното и природното наследство што се наоѓа на нејзината територија. Според тоа, постапувањето со добро што претставува дел од светското културно и природно наследство, мора да биде во согласност со обврските што се прифатени со Конвенцијата, во поглед на зачувувањето и користењето на таквото добро и не може да биде во спротивност со Конвенцијата. Со оглед на неспорната околност дека со изградбата на објекти во сливовите на реките Дрина и Морача кањонот на Тара би бил потопен и дека остварувањето на оспорениот договор би значело постапување спротивно од одредбите на Конвенцијата и од обврските што СФРЈ ги презеде со ратификацијата на Конвенцијата, Уставниот суд на Југославија смета дека оспорениот договор е во спротивност со сојузниот закон. Со оспорениот договор се уредува еден однос што е уреден со сојузен закон за чие извршување се одговорни сојузните органи, и тоа така што тој однос е уреден спротивно на одредбите од сојузниот закон, со кој е утврдена обврската за зачувување на кањонот на Тара како добро што е светско природно наследство. Поради тоа, Уставниот суд на Југославија оценува дека оспорениот договор е во спротивност со сојузниот закон.

Остварувањето на Договорот би значело, значи, потопување на кањонот на Тара, непочитување на Конвенцијата, постапување спротивно на обврските што земјата ги презела со ратификацијата на Конвенцијата и менување на тие обврски. Располагањето со добро, кое претставува светско природно наследство, е спротивно на одредбите од Конвенцијата, всушност не е само непочитување на обврските што произлегуваат од Конвенцијата, туку тоа би било, всушност, и нејзино откажување, што може да го стори само Собранието на СФРЈ, кое и ја ратификува Конвенцијата.

Според член 207 став 2 од Уставот на СФРЈ, општите акти на органите на општествено-политичките заедници не можат да бидат во спротивност со сојузниот закон. Спротивност на општ акт на орган на општествено-политичка заедница со сојузен закон, го прави тој акт истовремено несогласен со Уставот на СФРЈ. Со самото тоа бидејќи Уставниот суд на Југославија оценува дека Договорот е во спротивност со сојузниот закон, тој не е во согласност ни со Уставот на СФРЈ.

8. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 17 јуни 1987 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, донесе

Одлука

Договорот за користење на хидроенергетскиот и водостопанскиот потенцијал на сливовите на реките Дрина и Морача не е во согласност со Уставот на СФРЈ и е во спротивност со сојузниот закон, па се укинува.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во службените гласила на социјалистичките републики Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во следниот состав: судијата Рамадан Враниќи, кој го заменува претседателот на Уставниот суд на Југославија, и судиите: Иван Франко, Милосав Стијовиќ, Радко Мочивник, Јаким Спироски, Милован Бузациќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Душан Штрбац, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, Божидар Булатовиќ и д-р Васил Гривчев.

У-бр. 238/84
17 јуни 1987 година
Белград

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија,
судија
Водејќи, С. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ И ЕПИКОНТИНЕНТАЛНИОТ ПОЈАС НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Уставниот суд на Југославија, со решението број У-384/85 од 2 јули 1986 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од член 10 на Законот за измени на Законот за крајбрежното море и епиконтиненталниот појас на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“, број 13/79). Ова затоа што со одредбите на член 10 од наведениот сојузен закон е предвидео дека Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата со свои прописи ќе ги утврдат правилата на однесување на сите странски бродови во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, па основано се постави прашањето дали можело уредувањето на овие односи да се пренесе врз Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

2. Со одредбите на член 10 од Законот за измени на Законот за крајбрежното море и епиконтиненталниот појас на Социјалистичка Федеративна Република Југославија е предвидено дека Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за пристапот, преминувањето и престојот во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на странски воени бродови, странски јавни бродови, странски јахти, странски нуклеарни бродови и на странски трговски бродови што превезуваат радиоактивни материји, за преминот на странски рибарски бродови низ територијално море, за држењето и запечатувањето на рибарски прибор и за посебните ознаки и светла што мораат да ги имаат странските рибарски бродови, како и за тоа дека сојузниот секретар за внатрешни работи, во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана ги донесува прописите за вршење на подводни активности и со тие прописи да ги предвиди прекршоците поради повреда на нивните одредби.

3. Во одговор на решението за поведување на постапка Сојузниот совет на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го извести Уставниот суд дека на седницата од 19 ноември 1986 година заклучил Сојузниот извршен совет при изработката на Предлог-законот за крајбрежното море и епиконтиненталниот појас на Социјалистичка Федеративна Република Југославија да појде од оцената на Уставниот суд на Југославија дека пропишувањето на пристапот, преминувањето и престојот во крајбрежното море на Југославија претставува утврдување на правата, должностите и обврските, што спаѓа во надлежност на органите на федерацијата, па при формулацијата на одредбите од оспорениот член предлагачот уште еднаш треба да процени дали утврдувањето на споменатите односи е во надлежност на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или на нејзините извршни односно управни органи.

4. Со член 281 став 1 точка 11 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија е предвидено федерацијата да ги уредува прашањата што се однесуваат на пловните патишта на водите на кои важи меѓународен и меѓудржавен режим на пловидба и обезбедува извршување на сојузните прописи во таа област кога е тоа, во интерес на целата земја, утврдено со сојузен закон.

Со одредбите на чл. 346 и 364 од Уставот на СФРЈ е уредено Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата да можат да донесуваат прописи за извршувањето на сојузните закони и на други сојузни прописи за чие извршување се одговорни, во согласност со нивните овластувања утврдени во член 274 од Уставот на СФРЈ, додека утврдувањето на правата, должностите и обврските е во надлежност на Собранието на СФРЈ.

Уставниот суд на Југославија од наведените причини оценува дека, оспорената одредба на Законот за измени на Законот за крајбрежното море и епиконтиненталниот појас на СФРЈ со која на извршните и управните органи им се пренесени овластувањата на Собранието на СФРЈ да ги уредува правата, обврските и одговорностите на странските лица во домашното море, не е согласна со Уставот на

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 3/S од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 23 јуни 1987 година, со мнозинство на гласови, донесе

Одлука

1. Се утврдува дека одредбите на член 10 од Законот за измени на Законот за крајбрежното море и епиконтиненталниот појас на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/79) не се согласни со Уставот на СФРЈ.

2. Одлуката се доставува до Собранието на СФРЈ, во смисла на член 384 од Устав на СФРЈ, во рок од шест месеци да ја усогласи наведената законска одредба со Уставот на СФРЈ.

3. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во следниот состав: судија претседател Рамадан Враниќи и членови на Судот: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Васил Гривчев, Радко Мочивник, Мустафа Сефов, Јаким Спировски, Мило-сав Стијовиќ и Душан Штрбац.

У-бр. 384/85
23 јуни 1987 година
Белград

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија,
судија
Рамадан Враниќи, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 3 СТАВ 1 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ДРУГИ ПРАВА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - МОСТАР

1. Основната организација на здружен труд Дом здравља „26. октобар“ Чапљина, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на член 3 став 1 од Правилникот за условите и начинот на остварување на здравствена заштита и други права на Самоуправната интересна заедница на здравствена заштита - Мостар („Службени лист СР Босне и Херцеговине“, бр. 27/83), зашто смета дека со оваа одредба се нарушени уставните и законските права на работниците за слободен избор на лекар и здравствена заштита.

2. Со оспорената одредба на член 3 став 1 од Правилникот, е утврдено дека осигурените лица остваруваат здравствена заштита според својот избор кај лекар во здравствени организации со кои заедницата односно основната заедница, склучила самоуправни спогодба за размена на трудот и тоа осигуреникот во местото на вработувањето, а другите осигуреници и членови на семејството во местото на живеалиштето, во рамките на обемот на правата утврдени со одредбите на статутот и другите самоуправни општи акти на заедницата односно основната заедница.

3. Според член 281 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, федерацијата ги уредува основните права на работните луѓе заради обезбедување на нивната социјална сигурност, а според член 163 став 1 од Уставот на СФРЈ, правата на работниците на социјално осигурување и здравствена заштита, во случај на болест, намалување или загубување на работната способност, се обезбедува со задолжително осигурување на начелата на заемност и солидарност и минатиот труд, во согласност со Законот.

Здравственото осигурување, во согласност со начелата утврдени во наведените одредби на Уставот на СФРЈ, го уредуваат републиките и покраините.

Со Законот на Босна и Херцеговина за здравствена заштита, е пропишано дека работниците, други работни луѓе и граѓани имаат право, под условите утврдени во заедницата за здравствена заштита, на слободен избор на здравствена организација и здравствен работник, кој ќе им даде здравствена заштита.

4. Уставниот суд на Југославија не најде дека со оспорената одредба на наведениот правилник, со кој врз основа на Законот на СР Босна и Херцеговина за здравствена заштита, е уредено остварувањето на правото на слободен избор на лекар и здравствена организација, е повредено некое утврдено со Уставот на СФРЈ право на работните луѓе од областа на здравствената заштита. Затоа Уставниот суд на Југославија оценува дека оспорените одредби на наведениот правилник не се несогласни со Уставот на СФРЈ.

За оценување на спротивност на оспорениот член на Правилникот со Законот за здравствената заштита, е надлежен Уставниот суд на Босна и Херцеговина, кој со Од-

луката бр. У-50/85 од 27 ноември 1986 година, го одби предлогот на овластениот предлагач.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и на член 36 став 3 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 17 јуни 1987 година донесе

О д л у к а

1. Се одбива предлогот на Основната организација на здружен труд Дом здравља „26. октобар“, Чапљина, да се утврди дека член 3 став 1 од Правилникот за условите и начинот на остварување здравствена заштита и други права на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита - Мостар е несогласен со уставот на СФРЈ.

2. Овра одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и на начинот на кој е објавен оспорениот самоуправен општ акт.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав на: претседавачот на Судот, Рамадан Враниќи и членовите на Судот: Божидар Булатовиќ, Иван Франко, Милован Бузациќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спиrowsки, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и д-р Јосиф Трајковиќ.

V бр. 227/84

17 јуни 1987 година

Белград

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија,
судијата
Рамадан Браниќи, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ДИПЛОМАТСКИТЕ, КОНЗУЛАРНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА СФРЈ ВО СТРАНСТВО ОД 22 НОЕМВРИ 1977 ГОДИНА И НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТОЈ ПРАВИЛНИК ОД 14 ДЕКЕМВРИ 1978 ГОДИНА

1. Уставниот суд на Југославија, по повод иницијативата на Братислав Валчиќ, работник на Сојузниот секретаријат за надворешни работи, со Решението на Судот У бр. 122/85, од 16 април 1986 година, поведе постапка за оценување на законитоста на начинот на усвојување на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и други примања на работниците во дипломатските, конзуларните и другите претставништва на СФРЈ во странство од 22 ноември 1977 година и на Правилникот за измени и дополненија на тој правилник од 14 декември 1978 година.

2. Оспорениот правилник го донесе Советот на Работната заедница на Сојузниот секретаријат за надворешни работи, со согласност на сојузниот секретар на Сојузниот секретаријат, врз основа на член 102 од Законот за сојузната управа и член 69 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, на 22 ноември 1977 година. Правилникот за измени и дополненија на тој правилник го донесе, исто така, Советот на Работната заедница, со согласност на сојузниот Секретар, врз основа на чл. 289, 292, 409 и 416 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и за сојузните органи на управата, на 14 декември 1978 година.

3. Сојузниот секретаријат за надворешни работи, во одговорот на решението на Уставниот суд за поведување постапка наведе дека се во тек подготовките за изработка и донесување на нови самоуправни општи акти за распределба на средства за лични доходи и други примања на работниците во дипломатските, конзуларните и другите претставништва на СФРЈ во странство, што ќе бидат донесени на начин согласен со Уставот и со закон. Затоа Секретаријатот го замоли Уставниот суд да го одложи одлучувањето по овој предмет до крајот на 1986 година, а во јануари 1987 година тој рок да го продолжи до крајот на јуни 1987 година, што Уставниот суд го прифати.

Меѓутоа, Сојузниот секретаријат за надворешни работи до 30 јуни 1987 година не донесе нов правилник, со чие влегување во сила би престанал да важи оспорениот правилник.

4. Според чл. 14 и 21 од Уставот на СФРЈ, утврдувањето на основите и мерилата за распределба на средства-

та за лични доходи и заедничка потрошувачка, е неотуѓиво право на работниците во основната организација на здружен труд за кое тие одлучуваат заедно и рамноправно, а според член 30 став 1 од Уставот на СФРЈ работниците во работните заедници на органите на управата имаат право на средства за лична и заедничка потрошувачка во согласност со начелото за распределба според трудот и со општествено утврдените основи и мерила за распределба според критериумите што важат за организациите на здружен труд.

Со член 143 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата е утврдено дека работниците во работната заедница на органите на управата, со лично изјаснување, одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка. Одредбите на овој закон, според член 416 став 1 од тој закон, се применуваат и на работниците во дипломатските и конзуларните претставништва на СФРЈ во странство.

Според тие одредби на Уставот и наведениот закон работниците на Сојузниот секретаријат за надворешни работи имаат право непосредно и рамноправно, со лично изјаснување, да донесуваат свои самоуправни општи акти за распределба на средства за лични доходи. Поради тоа, според сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, Советот на Работната заедница на работниците на овој секретаријат не е надлежен да донесува самоуправни општи акти за распределба на личните доходи и на другите примања на работниците во дипломатските, конзуларните и другите претставништва на СФРЈ во странство, бидејќи тие акти во смисла на наведените одредби и на Уставот и Законот за основите на системот на државната управа треба да ги донесуваат работниците на тој секретаријат по пат на лично изјаснување.

Затоа, оспорените правилници, по оцената на Уставниот суд, не се согласни со Уставот на СФРЈ и се во спротивност со Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 8 јули 1987 година, донесе

О д л у к а

Се укинуваат Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и други примања на работниците во дипломатските, конзуларните и другите претставништва на СФРЈ во странство бр. 14544/12 од 22 ноември 1977 година и Правилникот за измени и дополненија на тој правилник од 14 декември 1978 година.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: претседател на Уставниот суд д-р Александар Фира и членови на Уставниот суд: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Иван Франко, д-р Васил Гривчев, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спиrowsки, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враниќи.

У бр. 122/85

8 јули 1987 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот за престанок на важењето на југословенските стандарди за градежништво, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/87, се поткрала долунаведената грешка та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО

Во член 1, во точката 9, наместо ознаката- „JUS O. С6.511“, треба да стои ознаката: „JUS O.S3.51Г.“

Од Службен лист на СФРЈ, Белград, 31 јули 1987 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА

I

Се отповикува
д-р Сулејман Реџепагиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Швајцарската Конфедерација.

II

Се назначува
Јован Печеновиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Швајцарската Конфедерација.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 12
22 јуни 1987 година
Белград

Претседател,
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
715. Одлука за измени на Одлуката за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на недоволно развиените републики и автономни покраини за 1987 година	1305
716. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на туристички населби, наутички центри, marina и мотели на магистралните патишта на кои може да се отвораат слободни царински продавници	1305
717. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за мерките за заштита на населението од синдромот на стекнат недостиг на имунитет	1306
718. Решение за увоз на опрема за пречистување на води за потребите на населението без плаќање царина	1306
719. Правилник за вршење на службата на овластените службени лица во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи	1307
720. Правилник за измени на Правилникот за вршење на подводни активности во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	1316
721. Правилник за критериумите за упатување на осигуреници на СФРЈ заболени од кардиоваскуларни заболувања на лекување во странство	1317
722. Правилник за измени и дополненија на правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките	1317
723. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Cottiere della sera“	1319
724. Упатство за измени и дополненија на Упатството за начинот на евидентирање на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини	1319
725. Наредба за утврдување на единствените коефициенти за Ревалоризација на основните и другите општествени средства и процентот на растежот на животните трошоци	1319
726. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешниот промет, к за кои престанале да важат досегашните дозволи	1320
727. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет	1324
728. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет, во кои се извршени измени и дополненија	1327
729. Список на средствата за заштита на растенијата за кои престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешниот промет	1329
730. Список на готовите лекови за употреба во ветерината за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари 1986 година до 30 јуни 1987 година	1332
731. Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на шлемови за пожарници	1335
732. Дополнение на списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на јажиња за извозни постројки во рударството и шлемови за заштита во индустријата	1335
733. Одлука за продажба на пригодни златни и сребрени ковани пари издадени по повод 270-годишнината на „Синьска алка“	1335
734. Одлука за основните обележја на банкнотата од 20000 динари	1335
735. Самоуправна спогодба за уредување на меѓусебните односи во организирањето и обезбедувањето на Југословенскиот воздушен систем за итна медицинска помош	1336
Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 68 ст. 9 и 10 од Законот за воената обврска	1338
Одлука за одбивање на предлогот да се утврди дека Правилникот за постапката и работата на Арбитражната комисија, што ја донесе Советот на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, е несогласен со Уставот на СФРЈ	1339
Одлука за оценување на уставноста и законитоста на Договорот за користење на хидроенергетскиот потенцијал на сливовите на реките Дрина и Морача	1340
Одлука за оценување на уставноста на одредбите од член 10 од Законот за измени на Законот за крајбрежното море и епиконтиненталниот појас на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	1342
Одлука за оценување на уставноста на член 3 став 1 од Правилникот за условите и начинот на остварување здравствена заштита и други права на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита - Мостар	1342
Одлука за оценување на уставноста и законитоста на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и други примања на работниците во дипломатските, конзуларните и другите претставништва на СФРЈ во странство од 22 ноември 1977 година и на Правилникот за измени и дополненија на тој правилник од 14 декември 1978 година	1343
Исправка на Правилникот за престанок на важењето на југословенските стандарди за градежништво	1343
Укази	1344